



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Службен гласник на Општина Прилеп – Излегува по потреба	30 Август 2018 година Службен гласник број 12 Овој примерок чини 50 ден. Годишна претплата 2.000 ден.	Жиро с-ка при Комерцијална банка – Филијала Прилеп 300020000208779 ЕДБ 4021996117695
Адреса: „Прилепски бранители“ бр.1, тел.416-454, www.prilep.gov.mk , емаил: prilep@prilep.gov.mk		

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА КВАРТАЛНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА ВТОР КВАРТАЛ ОД 2018 ГОДИНА

1. Кварталниот Извештај за извршување на Буџетот на Општина Прилеп за втор квартал од 2018 година, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 – 3153/1
30.08.2018 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Службен гласник на Општина Прилеп бр. 12 од 30.08.2018 година

Образец К1

Квартален извештај за извршување на буџетот за општина ОПШТИНА ПРИЛЕП за извештајниот период(кумулативно) за квартал од 01.01.2018 година до 30.06.2018 година

Општина: ОПШТИНА ПРИЛЕП
Извештаен период: од 01.01.2018 година до 30.06.2018 година
Датум на поднесување на извештајот: 26.07.2018

Приходи - квартал 2	Буџет за 2018 година		Наменска дотација за 2018 година		Самофинансирачки активности за 2018 година		Донации за 2018 година		Кредити за 2018 година		Вкупно за 2018 година			
	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	Останато за реализација до крај на 2018 година	%
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВЕН БИЛАНС :														
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	331.315.000	146.640.702	639.907.000	306.486.941	75.798.000	22.149.954	23.742.000	6.847.818	0	0	1.070.762.000	480.125.415	588.636.585	45,03
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	258.432.000	128.673.272	639.907.000	270.687.784	73.354.000	18.078.607	19.724.000	6.847.818	0	0	991.417.000	424.287.481	567.129.519	42,80
КАПИТАЛЕН БИЛАНС :														
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	96.100.000	159.630.615	0	0	0	0	0	0	0	0	96.100.000	159.630.615	-63.530.615	166,11
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	168.983.000	19.634.631	0	0	2.444.000	46.814	4.018.000	0	0	0	175.445.000	19.681.445	155.763.555	11,22
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	225.762.000	86.985.487	0	0	0	0	0	0	0	225.762.000	86.985.487	138.776.513	38,53
711	ДАНОК ОД ДОХОД, ОД ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ	11.658.000	5.562.940	0	0	0	0	0	0	0	11.658.000	5.562.940	6.095.060	47,72
713	ДАНОЦИ НА ИМОТ	78.649.000	27.619.637	0	0	0	0	0	0	0	78.649.000	27.619.637	51.029.363	35,12
717	ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	121.960.000	48.280.146	0	0	0	0	0	0	0	121.960.000	48.280.146	73.679.854	39,59
718	ТАКСИ ЗА КОРИСТЕЊЕ ИЛИ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ	13.495.000	5.522.764	0	0	0	0	0	0	0	13.495.000	5.522.764	7.972.236	40,92
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	9.400.000	6.022.095	0	0	75.798.000	22.149.954	0	0	0	85.198.000	28.172.049	57.025.951	33,07
721	ПРЕТПРИЕМАЧКИ ПРИХОД И ПРИХОД ОД ИМОТ	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	2.000	-2.000	0,00
722	ГЛОВОИ, СУДСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ	5.600.000	1.961.420	0	0	0	49.790	0	0	0	5.600.000	2.011.210	3.588.790	35,91
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	900.000	494.773	0	0	74.658.000	21.991.500	0	0	0	75.558.000	22.486.273	53.071.727	29,76
724	ДРУГИ ВЛАДНИ УСЛУГИ	200.000	2.028.417	0	0	0	0	0	0	0	200.000	2.028.417	-1.828.417	1.014,21
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	2.700.000	1.537.485	0	0	1.140.000	106.664	0	0	0	3.840.000	1.644.149	2.195.851	42,82
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	96.153.000	53.633.120	639.907.000	306.486.941	0	0	23.742.000	6.847.818	0	739.802.000	366.967.879	392.834.121	48,30
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	96.153.000	53.633.120	639.907.000	306.486.941	0	0	0	3.078.311	0	736.060.000	363.198.372	372.861.628	49,34
742	ДОНАЦИИ ОД СТРАНСТВО	0	0	0	0	0	0	19.847.000	3.589.673	0	19.847.000	3.589.673	16.257.327	18,09
744	ТЕКОВНИ ДОНАЦИИ	0	0	0	0	0	0	3.895.000	179.834	0	3.895.000	179.834	3.715.166	4,82
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	96.100.000	159.630.615	0	0	0	0	0	0	0	96.100.000	159.630.615	-63.530.615	166,11
731	ПРОДАЖБА НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА	6.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.100.000	0	6.100.000	0,00
733	ПРОДАЖБА НА ЗЕМЛИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	90.000.000	159.630.615	0	0	0	0	0	0	0	90.000.000	159.630.615	-69.630.615	177,37

Образложение

БР-09-3151/2 30.08.2018. год. ПРИЛЕП	ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТ Миле Талески													
--	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Расходи - квартал 2	Буџет за 2018 година		Наменска дотација за 2018 година		Самофинансирачки активности за 2018 година		Донации за 2018 година		Кредити за 2018 година		Вкупно за 2018 година			
	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	Останато за реализација до крај на 2018 година	%
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	55.552.000	23.770.555	487.265.000	228.908.938	5.710.000	2.763.825	0	0	0	548.527.000	255.443.318	293.083.682	46,57
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ И И НАДОМЕСТОЦИ	37.160.000	15.636.129	355.797.000	166.901.573	4.130.000	2.017.581	0	0	0	397.087.000	184.555.283	212.531.717	46,48
402	ПРИДОНОСИ ЗА СОЦ.ОСИГУРУВАЊЕ ОД РАБОТОДАВАЧИТЕ	13.092.000	5.569.408	131.468.000	62.007.365	1.580.000	746.244	0	0	0	146.140.000	68.323.017	77.816.983	46,75
404	НАДОМЕСТОЦИ	5.300.000	2.565.018	0	0	0	0	0	0	0	5.300.000	2.565.018	2.734.982	48,40
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	2.700.000	266.973	0	0	0	0	0	0	0	2.700.000	266.973	2.433.027	9,89
412	Постойна резерва(непредвидливи расходи)	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000	0,00
413	ТЕКОВНИ РЕЗЕРВИ(РАЗНОВИДНИ РАСХОДИ)	1.500.000	266.973	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	266.973	1.233.027	17,80
42	СТОКИ И УСЛУГИ	138.545.000	63.785.971	149.817.000	41.308.774	67.602.000	15.314.782	18.563.000	5.687.789	0	374.527.000	126.097.316	248.429.684	33,67
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	758.000	120.000	0	0	1.220.000	135.046	10.792.000	2.481.308	0	12.770.000	2.736.354	10.033.646	21,43

Службен гласник на Општина Прилеп бр. 12 од 30.08.2018 година

421	КОРПОРАТИВНИ УСЛУГИ, ГРЕВНЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	38.520.000	18.858.318	60.171.000	23.757.356	7.025.000	2.319.256	0	0	0	0	105.716.000	44.934.930	60.781.070	42.51
422	Материјали и ситен инвентар	18.000.000	6.035.012	19.522.000	3.466.453	31.616.000	6.639.240	591.000	139.040	0	0	69.729.000	16.279.745	53.449.255	23,35
423	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	51.050.000	26.127.142	28.131.000	1.121.025	8.961.000	1.466.160	3.420.000	2.422.408	0	0	91.562.000	31.136.735	60.425.265	34,01
424	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	17.127.000	5.534.035	39.452.000	12.372.464	16.882.000	4.268.612	3.178.000	629.441	0	0	76.639.000	22.804.552	53.834.448	29,76
426	ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ	8.500.000	3.998.984	2.541.000	591.476	1.898.000	486.468	582.000	15.592	0	0	13.611.000	5.092.530	8.518.470	37,41
427	Привремено вработувања	4.500.000	3.112.470	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500.000	3.112.470	1.387.530	69,17
45	КАМАТИВНИ ПЛАЌАЊА	300.000	39.782	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	39.782	260.218	13,26
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	300.000	39.782	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	39.782	260.218	13,26
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	51.185.000	35.712.890	2.825.000	470.072	42.000	0	1.161.000	1.160.029	0	0	55.213.000	37.342.991	17.870.009	67,63
461	СУБВЕНЦИИ ЗА ЈАВНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА	30.000.000	25.926.549	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000.000	25.926.549	4.073.451	86,42
463	ТРАНСФЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ	7.500.000	6.433.420	0	0	0	0	0	0	0	0	7.500.000	6.433.420	1.066.580	85,78
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	13.685.000	3.352.921	2.825.000	470.072	42.000	0	1.161.000	1.160.029	0	0	17.713.000	4.983.022	12.729.978	28,13
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	1.000.000	525.500	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	525.500	474.500	52,55
471	СОЦИЈАЛНИ НАДОМЕСТОЦИ	1.000.000	525.500	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	525.500	474.500	52,55
49	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	9.150.000	4.571.601	0	0	0	0	0	0	0	0	9.150.000	4.571.601	4.578.399	49,96
491	Отплата на главница до нерезидентни кредитори	9.150.000	4.571.601	0	0	0	0	0	0	0	0	9.150.000	4.571.601	4.578.399	49,96
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	168.983.000	19.634.631	0	0	2.444.000	46.814	4.018.000	0	0	0	175.445.000	19.681.445	155.763.555	11,22
480	Купување на опрема и машини	3.620.000	140.732	0	0	1.074.000	35.734	0	0	0	0	4.694.000	176.466	4.517.534	3,76
481	Градежни објекти	5.000.000	2.360.203	0	0	0	0	3.895.000	0	0	0	8.895.000	2.360.203	6.534.797	26,93
482	ДРУГИ ТРАНСФЕРНИ ОБЈЕКТИ	138.943.000	15.297.448	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	139.943.000	15.297.448	124.645.552	10,53
483	Купување на небел	0	0	0	0	110.000	0	123.000	0	0	0	233.000	0	233.000	0,07
485	Вложувања и нефинансиски средства	6.620.000	1.309.076	0	0	230.000	11.080	0	0	0	0	6.850.000	1.320.156	5.529.844	19,07
486	Купување на возила	14.800.000	527.172	0	0	30.000	0	0	0	0	0	14.830.000	527.172	14.302.828	3,50

Образложение

		Бюџет за 2018 година		Наменска дотација за 2018 година		Самофинансирачка активност за 2018 година		Донации за 2018 година		Кредити за 2018 година		Вкупно за 2018 година					
		План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	Останато за реализација до крај на 2018 година	%		
ПРОГРАМА А0 - АО Совет на општина																	
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСКОДИ ЗА ПРОГРАМА		А0 - АО Совет на општина															
40		ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	6.170.000	2.958.817	0	0	0	0	0	0	0	0	6.170.000	2.958.817	3.211.183	47,95	
	401	ОСНОВНИ ПЛАТИ И И НАДОМЕСТОЦИ	870.000	393.799	0	0	0	0	0	0	0	0	870.000	393.799	476.201	45,26	
	404	НАДОМЕСТОЦИ	5.300.000	2.565.018	0	0	0	0	0	0	0	0	5.300.000	2.565.018	2.734.982	48,40	
41		РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСКОДИ	2.700.000	266.973	0	0	0	0	0	0	0	0	2.700.000	266.973	2.433.027	9,89	
	412	Постројна резерва(непредвидливи раскоди)	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000	0,00	
	413	ТЕКОВНИ РЕЗЕРВИ(РАЗНОВИДНИ РАСКОДИ)	1.500.000	266.973	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	266.973	1.233.027	17,80	
42		СТОКИ И УСЛУГИ	3.090.000	1.088.258	0	0	0	0	0	0	0	0	3.090.000	1.088.258	2.001.742	35,22	
	420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСКОДИ	220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220.000	0	220.000	0,00	
	421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	170.000	95.758	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000	95.758	74.242	56,33	
	425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	2.500.000	979.500	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	979.500	1.520.500	39,18	
	426	ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСКОДИ	200.000	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	13.000	187.000	6,50	
46		СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	7.150.000	5.502.020	0	0	0	0	0	0	0	0	7.150.000	5.502.020	1.647.980	76,95	
	461	СУБВЕНЦИИ ЗА ЈАВНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА	4.000.000	3.181.760	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	3.181.760	818.240	79,54	
	463	ТРАНСФЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ	2.500.000	2.171.520	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	2.171.520	328.480	86,86	
	464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	650.000	148.740	0	0	0	0	0	0	0	0	650.000	148.740	501.260	22,88	
47		СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	1.000.000	525.500	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	525.500	474.500	52,55	
	471	СОЦИЈАЛНИ НАДОМЕСТОЦИ	1.000.000	525.500	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	525.500	474.500	52,55	

		Буџет за 2018 година		Наменска дотација за 2018 година		Самофинансирачки активности за 2018 година		Донации за 2018 година		Кредити за 2018 година		Вкупно за 2018 година					
		План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	Останато за реализација до крај на 2018 година	%		
ПРОГРАМА 40 - АО Совет на општина																	
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА 40 - АО Совет на општина																	
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	0	0	3.895.000	0	0	0	3.895.000	0	3.895.000	0,00		
481	Градоградни објекти	0	0	0	0	0	0	3.895.000	0	0	0	3.895.000	0	3.895.000	0,00		

Образложение

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		Буџет за 2018 година		Наменска дотација за 2018 година		Самофинансирачки активности за 2018 година		Донации за 2018 година		Кредити за 2018 година		Вкупно за 2018 година				
		План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	Останато за реализација до крај на 2018 година	%	
ПРОГРАМА 41 - В1 Детски градиници																
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА 41 - В1 Детски градиници																
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	46.826.000	18.246.653	0	0	0	0	0	0	46.826.000	18.246.653	28.579.347	38,97	
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ И И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	35.236.000	13.319.656	0	0	0	0	0	0	35.236.000	13.319.656	21.916.344	37,80	
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ ОД РАБОТОДАВАЧИТЕ	0	0	11.590.000	4.926.997	0	0	0	0	0	0	11.590.000	4.926.997	6.663.003	42,51	
42	СТОКИ И УСЛУГИ	0	0	12.164.000	399.967	32.340.000	6.540.119	477.000	105.346	0	0	44.981.000	7.045.432	37.935.568	15,66	
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000	0,00	
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	0	0	4.000.000	214.693	4.050.000	1.412.230	0	0	0	0	8.050.000	1.626.923	6.423.077	20,21	
423	Материјали и ситен инвентар	0	0	1.100.000	0	20.440.000	3.330.671	477.000	105.346	0	0	22.017.000	3.436.017	18.580.983	15,61	
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	0	0	6.975.000	185.274	5.980.000	1.219.982	0	0	0	0	12.955.000	1.405.256	11.549.744	10,85	
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	0	0	0	0	1.350.000	454.487	0	0	0	0	1.350.000	454.487	895.513	33,67	
426	ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ	0	0	89.000	0	320.000	122.749	0	0	0	0	409.000	122.749	286.251	30,01	
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0	0	300.000	46.392	0	0	0	0	0	0	300.000	46.392	253.608	15,46	
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	0	0	300.000	46.392	0	0	0	0	0	0	300.000	46.392	253.608	15,46	

Образложение

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		Буџет за 2018 година		Наменска дотација за 2018 година		Самофинансирачки активности за 2018 година		Донации за 2018 година		Кредити за 2018 година		Вкупно за 2018 година			
		План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	Останато за реализација до крај на 2018 година	%
ПРОГРАМА 82 - 82 Донови за стари															
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА 82 - 82 Донови за стари															
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	5.100.000	2.432.408	5.710.000	2.763.825	0	0	0	0	10.810.000	5.196.233	5.613.767	48,07
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ И И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	3.700.000	1.775.655	4.130.000	2.017.581	0	0	0	0	7.830.000	3.793.236	4.036.764	48,44
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦ.ОСИГУРУВАЊЕ ОД РАБОТОДАВАЧИТЕ	0	0	1.400.000	656.753	1.580.000	746.244	0	0	0	0	2.980.000	1.402.997	1.577.003	47,08
42	СТОКИ И УСЛУГИ	0	0	11.028.000	3.670.974	9.870.000	3.310.225	0	0	0	0	20.898.000	6.981.199	13.916.801	33,41
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	30.000	7.060	0	0	0	0	30.000	7.060	22.940	23,53
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	0	0	3.500.000	2.077.508	2.370.000	806.359	0	0	0	0	5.870.000	2.883.867	2.986.133	49,13
423	Материјали и ситен инвентар	0	0	7.300.000	1.593.466	5.310.000	1.837.580	0	0	0	0	12.610.000	3.431.046	9.178.954	27,21
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	0	0	228.000	0	660.000	104.591	0	0	0	0	888.000	104.591	783.409	11,78
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	0	0	0	0	1.070.000	436.840	0	0	0	0	1.070.000	436.840	633.160	40,83
426	ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	430.000	117.795	0	0	0	0	430.000	117.795	312.205	27,39
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0	0	50.000	46.316	0	0	0	0	0	0	50.000	46.316	3.684	92,63
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	0	0	50.000	46.316	0	0	0	0	0	0	50.000	46.316	3.684	92,63
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА 82 - 82 Донови за стари															
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	1.300.000	5.000	0	0	0	0	1.300.000	5.000	1.295.000	0,38
480	Купување на опрема и машини	0	0	0	0	300.000	5.000	0	0	0	0	300.000	5.000	295.000	1,67
482	ДРУГИ ГРАДЕЖНИ ОБЕКТИ	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0,00

Образложение

--

		Буџет за 2018 година		Наменска дотација за 2018 година		Самофинансирачки активности за 2018 година		Донации за 2018 година		Кредити за 2018 година		Вкупно за 2018 година			
		План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	Останато за реализација до крај на 2018 година	%
ПРОГРАМА Г1 - Г1 ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ															
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА Г1 - Г1 ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ															
42	СТОКИ И УСЛУГИ	2.225.000	450.151	0	0	0	0	0	0	0	0	2.225.000	450.151	1.774.849	20,23
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	2.025.000	450.151	0	0	0	0	0	0	0	0	2.025.000	450.151	1.574.849	22,23
426	ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000	0,00
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	1.300.000	1.299.919	0	0	0	0	1.161.000	1.160.029	0	0	2.461.000	2.459.948	1.052	99,96
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	1.300.000	1.299.919	0	0	0	0	1.161.000	1.160.029	0	0	2.461.000	2.459.948	1.052	99,96
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА Г1 - Г1 ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ															
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	620.000	63.720	0	0	0	0	0	0	0	0	620.000	63.720	556.280	10,28
485	Вложувања и нефинансиски средства	620.000	63.720	0	0	0	0	0	0	0	0	620.000	63.720	556.280	10,28

Образложение

--

		Буџет за 2018 година		Наменска дотација за 2018 година		Самофинансирачки активности за 2018 година		Донации за 2018 година		Кредити за 2018 година		Вкупно за 2018 година			
		План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	Останато за реализација до крај на 2018 година	%
ПРОГРАМА Д0 - Д0 Главнацелник															
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА Д0 - Д0 Главнацелник															
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	1.382.000	643.133	0	0	0	0	0	0	0	0	1.382.000	643.133	738.867	46,54
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ И И НАДОМЕСТОЦИ	990.000	469.490	0	0	0	0	0	0	0	0	990.000	469.490	520.510	47,42
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦ.ОКЛУТУВАЊЕ ОД РАБОТОДАВАЧИТЕ	392.000	173.643	0	0	0	0	0	0	0	0	392.000	173.643	218.357	44,30
42	СТОКИ И УСЛУГИ	860.000	71.633	0	0	0	0	0	0	0	0	860.000	71.633	788.367	8,33
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230.000	0	230.000	0,00
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	180.000	17.765	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000	17.765	162.235	9,87
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000	0,00
426	ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ	400.000	53.868	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	53.868	346.132	13,47
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	850.000	423.148	0	0	0	0	0	0	0	0	850.000	423.148	426.852	49,78
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	850.000	423.148	0	0	0	0	0	0	0	0	850.000	423.148	426.852	49,78

Образложение

--

		Буџет за 2018 година		Наменска дотација за 2018 година		Самофинансирачки активности за 2018 година		Донации за 2018 година		Кредити за 2018 година		Вкупно за 2018 година			
		План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	Останато за реализација до крај на 2018 година	%
ПРОГРАМА Е0 - Е0 Општинска администрација															
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА Е0 - Е0 Општинска администрација															
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	48.000.000	20.168.605	0	0	0	0	0	0	0	0	48.000.000	20.168.605	27.831.395	42,02
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ И И НАДОМЕСТОЦИ	35.300.000	14.772.840	0	0	0	0	0	0	0	0	35.300.000	14.772.840	20.527.160	41,85
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦ.ОКЛУТУВАЊЕ ОД РАБОТОДАВАЧИТЕ	12.700.000	5.395.765	0	0	0	0	0	0	0	0	12.700.000	5.395.765	7.304.235	42,49
42	СТОКИ И УСЛУГИ	45.533.000	19.734.783	0	0	0	0	0	0	0	0	45.533.000	19.734.783	25.798.217	43,34
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	308.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	120.000	188.000	38,06
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	14.400.000	6.432.635	0	0	0	0	0	0	0	0	14.400.000	6.432.635	7.967.365	44,67
423	Материјали и ситен инвентар	7.700.000	2.136.668	0	0	0	0	0	0	0	0	7.700.000	2.136.668	5.563.332	27,75
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	6.050.000	3.123.090	0	0	0	0	0	0	0	0	6.050.000	3.123.090	2.926.910	51,62
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	6.155.000	1.856.886	0	0	0	0	0	0	0	0	6.155.000	1.856.886	4.298.114	30,17
426	ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ	6.420.000	2.953.034	0	0	0	0	0	0	0	0	6.420.000	2.953.034	3.466.966	46,00
427	Привремено вработувања	4.500.000	3.112.470	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500.000	3.112.470	1.387.530	69,17
45	КАПИТАЛНИ ПЛАЌАЊА	300.000	39.782	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	39.782	260.218	13,26
452	Канатни плаќања кон дојачки кредитори	300.000	39.782	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	39.782	260.218	13,26
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	5.885.000	468.282	0	0	0	0	0	0	0	0	5.885.000	468.282	5.416.718	7,96
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	5.885.000	468.282	0	0	0	0	0	0	0	0	5.885.000	468.282	5.416.718	7,96
49	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	9.150.000	4.571.601	0	0	0	0	0	0	0	0	9.150.000	4.571.601	4.578.399	49,96
491	Отплата на главнина до нерезидентни кредитори	9.150.000	4.571.601	0	0	0	0	0	0	0	0	9.150.000	4.571.601	4.578.399	49,96
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА Е0 - Е0 Општинска администрација															
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	5.500.000	667.904	0	0	0	0	0	0	0	0	5.500.000	667.904	4.832.096	12,14

ПРОГРАМА	ЕО - ЕО Општинска администрација	Буџет за 2018 година		Наменска дотација за 2018 година		Самофинансирани активности за 2018 година		Донации за 2018 година		Кредити за 2018 година		Вкупно за 2018 година			
		План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	Останато за реализација до крај на 2018 година	%
480	Купување на опрема и машини	2.100.000	140.732	0	0	0	0	0	0	0	0	2.100.000	140.732	1.959.268	6,70
482	ДРУГИ ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000	0,00
486	Купување на возила	2.800.000	527.172	0	0	0	0	0	0	0	0	2.800.000	527.172	2.272.828	18,83

Образложение

		Буџет за 2018 година		Наменска дотација за 2018 година		Самофинансирани активности за 2018 година		Донации за 2018 година		Кредити за 2018 година		Вкупно за 2018 година			
		План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	Останато за реализација до крај на 2018 година	%
ПРОГРАМА		20 - 20. Одржување на урбаната општина													
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА		20 - 20. Одржување на урбаната општина													
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.000.000	608.896	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	608.896	391.104	60,89
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	1.000.000	608.896	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	608.896	391.104	60,89

Образложение

		Буџет за 2018 година		Наменска дотација за 2018 година		Самофинансирачки активности за 2018 година		Донации за 2018 година		Кредити за 2018 година		Вкупно за 2018 година					
		План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	Останато за реализација до крај на 2018 година	%		
ПРОГРАМА 33 – 33 Јавно осветлување																	
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА 33 – 33 Јавно осветлување																	
42		СТОКИ И УСЛУГИ	32.000.000	15.123.937	0	0	0	0	0	0	0	32.000.000	15.123.937	16.876.063	47,26		
	421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	20.000.000	10.642.074	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	10.642.074	9.357.926	53,21		
	423	Материјали и ситен инвентар	8.000.000	3.276.499	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000	3.276.499	4.723.501	40,96		
	424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	4.000.000	1.205.364	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	1.205.364	2.794.636	30,13		

Образложение

		Буџет за 2018 година		Наменска дотација за 2018 година		Самофинансирачки активности за 2018 година		Донации за 2018 година		Кредити за 2018 година		Вкупно за 2018 година					
		План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	Останато за реализација до крај на 2018 година	%		
ПРОГРАМА 34 - 34 Јавна чистота																	
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА 34 - 34 Јавна чистота																	
42	СТОКИ И УСЛУГИ	12.900.000	6.614.711	0	0	0	0	0	0	0	0	12.900.000	6.614.711	6.285.289	51,28		
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	12.900.000	6.614.711	0	0	0	0	0	0	0	0	12.900.000	6.614.711	6.285.289	51,28		

Образложение

		Буџет за 2018 година		Наменска дотација за 2018 година		Самофинансирачки активности за 2018 година		Донации за 2018 година		Кредити за 2018 година		Вкупно за 2018 година			
		План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	Останато за реализација до крај на 2018 година	%
ПРОГРАМА		25 - 35. Јавен домен													
		ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА													
		25 - 35. Јавен домен													
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.200.000	228.600	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	228.600	971.400	19,05
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	1.200.000	228.600	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	228.600	971.400	19,05
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	6.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	3.000.000	3.000.000	50,00
461	СУБВЕНЦИИ ЗА ЗАВНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА	6.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	3.000.000	3.000.000	50,00

Образложение

--

		Буџет за 2018 година		Наменска дотација за 2018 година		Самофинансирачки активности за 2018 година		Донации за 2018 година		Кредити за 2018 година		Вкупно за 2018 година			
		План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	Останато за реализација до крај на 2018 година	%
ПРОГРАМА		36 - 36. Општински и заштита на локален патнички и улични и поседување на објектот на сообраќајот													
		ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА													
		36 - 36. Општински и заштита на локален патнички и улични и поседување на објектот на сообраќајот													
42	СТОКИ И УСЛУГИ	23.000.000	12.776.148	0	0	0	0	0	0	0	0	23.000.000	12.776.148	10.223.852	55,55
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	23.000.000	12.776.148	0	0	0	0	0	0	0	0	23.000.000	12.776.148	10.223.852	55,55

Образложение

--

		Буџет за 2018 година		Наменска дотација за 2018 година		Самофинансирачки активности за 2018 година		Донации за 2018 година		Кредити за 2018 година		Вкупно за 2018 година			
		План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	Останато за реализација до крај на 2018 година	%
ПРОГРАМА		37 - 37.Општински и користење на паркови и зеленица													
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА		37 - 37.Општински и користење на паркови и зеленица													
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	20.000.000	19.744.789	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	19.744.789	255.211	98,72
461	СУБВЕНЦИИ ЗА ЗАВНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА	20.000.000	19.744.789	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	19.744.789	255.211	98,72

Образложение

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		Буџет за 2018 година		Наменска дотација за 2018 година		Самофинансирачки активности за 2018 година		Донации за 2018 година		Кредити за 2018 година		Вкупно за 2018 година			
		План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	Останато за реализација до крај на 2018 година	%
ПРОГРАМА		38 - 38.Други комунални услуги													
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА		38 - 38.Други комунални услуги													
42	СТОКИ И УСЛУГИ	3.500.000	1.423.458	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	1.423.458	2.076.542	40,67
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	3.000.000	1.423.458	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	1.423.458	1.576.542	47,45
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000	0,00

		Буџет за 2018 година		Наменска дотација за 2018 година		Самофинансирачки активности за 2018 година		Донации за 2018 година		Кредити за 2018 година		Вкупно за 2018 година			
		План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	Останато за реализација до крај на 2018 година	%
ПРОГРАМА		3А - 3А Изградба на јавно осветлување													
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА		3А - 3А Изградба на јавно осветлување													
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	7.900.000	1.822.066	0	0	0	0	0	0	0	0	7.900.000	1.822.066	6.077.934	23,06
482	ДРУГИ ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	7.900.000	1.822.066	0	0	0	0	0	0	0	0	7.900.000	1.822.066	6.077.934	23,06

		Буџет за 2018 година		Наменска дотација за 2018 година		Самофинансирачки активности за 2018 година		Донации за 2018 година		Кредити за 2018 година		Вкупно за 2018 година			
		План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	Останато за реализација до крај на 2018 година	%
ПРОГРАМА		3Г - 3Г Изградба на системи за водоснабдување													
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА		3Г - 3Г Изградба на системи за водоснабдување													
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0,00
482	ДРУГИ ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0,00

		Буџет за 2018 година		Наменска дотација за 2018 година		Самофинансирачки активности за 2018 година		Донации за 2018 година		Кредити за 2018 година		Вкупно за 2018 година			
		План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	Останато за реализација до крај на 2018 година	%
ПРОГРАМА		30 - 30 Изградба и реконструкција на локални патници													
		КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА													
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	66.500.000	2.339.495	0	0	0	0	0	0	0	0	66.500.000	2.339.495	64.160.505	3,52
482	ДРУГИ ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	60.500.000	1.094.139	0	0	0	0	0	0	0	0	60.500.000	1.094.139	59.405.861	1,81
485	Вложувања и нефинансиски средства	6.000.000	1.245.356	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	1.245.356	4.754.644	20,76

		Буџет за 2018 година		Наменска дотација за 2018 година		Самофинансирачки активности за 2018 година		Донации за 2018 година		Кредити за 2018 година		Вкупно за 2018 година			
		План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	Останато за реализација до крај на 2018 година	%
ПРОГРАМА		31 - 31 Изградба на системи за општински и досиститување на отпадни води													
		КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА													
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	29.700.000	6.436.356	0	0	0	0	0	0	0	0	29.700.000	6.436.356	23.263.644	21,67
482	ДРУГИ ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	29.700.000	6.436.356	0	0	0	0	0	0	0	0	29.700.000	6.436.356	23.263.644	21,67

		Буџет за 2018 година		Наменска дотација за 2018 година		Самофинансирачки активности за 2018 година		Донации за 2018 година		Кредити за 2018 година		Вкупно за 2018 година			
		План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	Останато за реализација до крај на 2018 година	%
ПРОГРАМА		3П - 3П. Други комунални услуги (капитални расходи)													
		КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА													
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	0	7.000.000	0,00
482	ДРУГИ ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	0	7.000.000	0,00

		Буџет за 2018 година		Наменска дотација за 2018 година		Самофинансирачки активности за 2018 година		Донации за 2018 година		Кредити за 2018 година		Вкупно за 2018 година			
		План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	Останато за реализација до крај на 2018 година	%
ПРОГРАМА		3Н - 3Н. Урбана опрема (капитални расходи)													
		КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА													
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0	4.000.000	0,00
480	Купување на опрема и машини	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000	0,00
482	ДРУГИ ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0	2.500.000	0,00

		Буџет за 2018 година		Наменска дотација за 2018 година		Самофинансирани активности за 2018 година		Донации за 2018 година		Кредити за 2018 година		Вкупно за 2018 година					
		План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	Останато за реализација до крај на 2018 година	%		
ПРОГРАМА		ЗП - ЗП, Јавен Повеќо (Капитални расходи)															
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА		ЗП - ЗП, Јавен Повеќо (Капитални расходи)															
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000.000	0	12.000.000	0,00		
486	Купување на возила	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000.000	0	12.000.000	0,00		

Образложение

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		Буџет за 2018 година		Наменска дотација за 2018 година		Самофинансирани активности за 2018 година		Донации за 2018 година		Кредити за 2018 година		Вкупно за 2018 година			
		План	Реализација до 2 квартал	План	Реализација до 2 квартал	План	Реализација до 2 квартал	План	Реализација до 2 квартал	План	Реализација до 2 квартал	Останато за реализација до крај на 2018 година	%		
ПРОГРАМА K1 - K1 Библиотечарство															
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА K1 - K1 Библиотечарство															
40			0	0	5.843.000	2.865.251	0	0	0	0	0	5.843.000	2.865.251	2.977.749	49,04
	401	ОСНОВНИ ПЛАТИ И И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	4.268.000	2.091.527	0	0	0	0	0	4.268.000	2.091.527	2.176.473	49,00
	402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦ.ОКЛУТУВАЊЕ ОД РАБОТОДАВАЧИТЕ	0	0	1.575.000	773.724	0	0	0	0	0	1.575.000	773.724	801.276	49,13
42		СТОКИ И УСЛУГИ	0	0	3.492.000	1.121.069	650.000	156.063	0	0	0	4.142.000	1.277.152	2.864.848	30,83
	420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000	0	50.000	0,00
	421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	0	0	1.580.000	535.216	140.000	52.849	0	0	0	1.720.000	588.065	1.131.935	34,19
	423	Материјали и ситен инвентар	0	0	820.000	294.044	200.000	43.511	0	0	0	1.020.000	337.555	682.445	33,09
	424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	0	0	380.000	114.329	100.000	22.450	0	0	0	480.000	136.779	343.221	28,50
	425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	0	0	520.000	122.863	110.000	26.704	0	0	0	630.000	149.567	480.433	23,74
	426	ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ	0	0	192.000	54.617	50.000	10.569	0	0	0	242.000	65.186	176.814	26,94

Образложение

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		Буџет за 2018 година		Наменска дотација за 2018 година		Самофинансирачки активности за 2018 година		Донации за 2018 година		Кредити за 2018 година		Вкупно за 2018 година				
		План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	Останато за реализација до крај на 2018 година	%	
ПРОГРАМА		K4 - K4. Културни манифестации и творештво														
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА		K4 - K4. Културни манифестации и творештво														
42	СТОКИ И УСЛУГИ	5.000.000	2.222.401	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	2.222.401	2.777.599	44,45	
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	450.000	172.812	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000	172.812	277.188	38,40	
423	Материјали и ситен инвентар	1.500.000	505.139	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	505.139	994.861	33,68	
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	1.730.000	565.358	0	0	0	0	0	0	0	0	1.730.000	565.358	1.164.642	32,68	
426	ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ	1.320.000	979.092	0	0	0	0	0	0	0	0	1.320.000	979.092	340.908	74,17	
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	4.000.000	930.832	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	930.832	3.069.168	23,27	
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	4.000.000	930.832	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	930.832	3.069.168	23,27	

Образложение

--

		Буџет за 2018 година		Наменска дотација за 2018 година		Самофинансирачки активности за 2018 година		Донации за 2018 година		Кредити за 2018 година		Вкупно за 2018 година					
		План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	Останато за реализација до крај на 2018 година	%		
ПРОГРАМА <u>D9 - D9 Спорт и рекреација</u>																	
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА <u>D9 - D9 Спорт и рекреација</u>																	
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	6.000.000	4.343.900	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	4.343.900	1.656.100	72,40		
463	ТРАНСФЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ	5.000.000	4.261.900	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	4.261.900	738.100	85,24		
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	1.000.000	82.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	82.000	918.000	8,20		

		Буџет за 2018 година		Наменска дотација за 2018 година		Самофинансирачки активности за 2018 година		Донации за 2018 година		Кредити за 2018 година		Вкупно за 2018 година			
		План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	Останато за реализација до крај на 2018 година	%
ПРОГРАМА		ДА - ДА Спорт и рекреација (капитални расходи)													
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА		ДА - ДА Спорт и рекреација (капитални расходи)													
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	28.000.000	5.201.907	0	0	0	0	0	0	0	0	28.000.000	5.201.907	22.798.093	18,58
482	ДРУГИ ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	28.000.000	5.201.907	0	0	0	0	0	0	0	0	28.000.000	5.201.907	22.798.093	18,58

Образложение

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	ПРОГРАМА	Н1 - Н1 Основно образование	Буџет за 2018 година		Наменска дотација за 2018 година		Самофинансирачки активности за 2018 година		Донации за 2018 година		Кредити за 2018 година		Вкупно за 2018 година			
			План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	Останато за реализација до крај на 2018 година	%
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА																
Н1 - Н1 Основно образование																
40			0	0	260.876.000	125.717.701	0	0	0	0	0	0	260.876.000	125.717.701	135.158.299	48,19
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ И И НАДОМЕСТОЦИ		0	0	190.757.000	91.784.925	0	0	0	0	0	0	190.757.000	91.784.925	98.972.075	48,12
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦ.ОСИГУРУВАЊЕ ОД РАБОТОДАВАЧИТЕ		0	0	70.119.000	33.932.776	0	0	0	0	0	0	70.119.000	33.932.776	36.186.224	48,39
42	СТОКИ И УСЛУГИ		0	0	73.104.000	18.167.859	13.639.000	2.483.471	7.400.000	3.467.894	0	0	94.143.000	24.119.224	70.023.776	25,62
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ		0	0	0	0	325.000	81.450	2.893.000	912.154	0	0	3.218.000	993.604	2.224.396	30,88
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ		0	0	35.744.000	12.368.562	203.000	42.289	0	0	0	0	35.947.000	12.410.871	23.536.129	34,53
423	Материјали и ситен инвентар		0	0	7.732.000	1.064.041	3.202.000	1.130.551	0	0	0	0	10.934.000	2.194.592	8.739.408	20,07
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ		0	0	18.466.000	550.001	610.000	2.360	3.420.000	2.422.408	0	0	20.496.000	2.974.769	17.521.231	14,51
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ		0	0	11.332.000	3.725.858	8.937.000	1.200.850	1.087.000	133.332	0	0	21.356.000	5.060.040	16.295.960	23,69
426	ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ		0	0	1.830.000	459.377	362.000	25.971	0	0	0	0	2.192.000	485.348	1.706.652	22,14
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		0	0	2.475.000	377.364	0	0	0	0	0	0	2.475.000	377.364	2.097.636	15,25
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ		0	0	2.475.000	377.364	0	0	0	0	0	0	2.475.000	377.364	2.097.636	15,25
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА																
Н1 - Н1 Основно образование																
48			0	0	0	0	494.000	11.080	123.000	0	0	0	617.000	11.080	605.920	1,80
480	Купување на опрема и машини		0	0	0	0	314.000	0	0	0	0	0	314.000	0	314.000	0,00
483	Купување на небел		0	0	0	0	110.000	0	123.000	0	0	0	233.000	0	233.000	0,00
485	Вложувања и нефинансиски средства		0	0	0	0	70.000	11.080	0	0	0	0	70.000	11.080	58.920	15,83

Образложение

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		Буџет за 2018 година		Наменска дотација за 2018 година		Самофинансирачки активности за 2018 година		Донации за 2018 година		Кредити за 2018 година		Вкупно за 2018 година			
		План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	Останато за реализација до крај на 2018 година	%
ПРОГРАМА Н2 - Н2 Средно образование															
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА Н2 - Н2 Средно образование															
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	151.072.000	72.898.759	0	0	0	0	0	0	151.072.000	72.898.759	78.173.241	48,25
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ И И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	109.631.000	53.215.792	0	0	0	0	0	0	109.631.000	53.215.792	56.415.208	48,54
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦ.ОСИГУРУВАЊЕ ОД РАБОТОДАВАЧИТЕ	0	0	41.441.000	19.682.967	0	0	0	0	0	0	41.441.000	19.682.967	21.758.033	47,50
42	СТОКИ И УСЛУГИ	0	0	50.029.000	17.948.905	11.103.000	2.824.884	10.686.000	2.114.549	0	0	71.818.000	22.888.338	48.929.662	31,87
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	615.000	46.536	7.899.000	1.569.154	0	0	8.514.000	1.615.690	6.898.310	18,98
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	0	0	15.347.000	8.561.357	262.000	5.529	0	0	0	0	15.609.000	8.566.886	7.042.114	54,88
423	Материјали и ситен инвентар	0	0	2.570.000	514.902	2.464.000	296.927	114.000	33.694	0	0	5.148.000	845.523	4.302.477	16,42
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	0	0	4.082.000	271.421	1.611.000	116.777	0	0	0	0	5.693.000	388.198	5.304.802	6,82
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	0	0	27.600.000	8.523.743	5.415.000	2.149.731	2.091.000	496.109	0	0	35.106.000	11.169.583	23.936.417	31,82
426	ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ	0	0	430.000	77.482	736.000	209.384	562.000	15.592	0	0	1.748.000	302.458	1.445.542	17,30
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0	0	0	0	42.000	0	0	0	0	0	42.000	0	42.000	0,00
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	0	0	0	0	42.000	0	0	0	0	0	42.000	0	42.000	0,00
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА Н2 - Н2 Средно образование															
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	650.000	30.734	0	0	0	0	650.000	30.734	619.266	4,73
480	Купување на опрема и машини	0	0	0	0	460.000	30.734	0	0	0	0	460.000	30.734	429.266	6,68
485	Вложувања и нефинансиски средства	0	0	0	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000	0	160.000	0,00
486	Купување на возила	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000	0,00

		Буџет за 2018 година		Наменска дотација за 2018 година		Самофинансирачки активности за 2018 година		Донации за 2018 година		Кредити за 2018 година		Вкупно за 2018 година			
		План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	Останато за реализација до крај на 2018 година	%
ПРОГРАМА Н4 - НА ОБРАЗОВАНИЕ-КАПИТАЛНИ РАСХОДИ															
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА НА - НА ОБРАЗОВАНИЕ-КАПИТАЛНИ РАСХОДИ															
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	5.000.000	2.360.203	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	2.360.203	2.639.797	47,20
481	Градбени објекти	5.000.000	2.360.203	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	2.360.203	2.639.797	47,20

Образложение

ПРОГРАМА <u>НФ - НФ Противпожарна заштита</u>		Буџет за 2018 година		Наменска дотација за 2018 година		Самофинансирачки активности за 2018 година		Донации за 2018 година		Кредити за 2018 година		Вкупно за 2018 година			
		План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	Останато за реализација до крај на 2018 година	%
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА		<u>НФ - НФ Противпожарна заштита</u>													
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	17.548.000	6.748.166	0	0	0	0	0	0	17.548.000	6.748.166	10.799.834	38,46
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ И И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	12.205.000	4.714.018	0	0	0	0	0	0	12.205.000	4.714.018	7.490.982	38,62
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦ.ОСИГУРУВАЊЕ ОД РАБОТОДАВАЧИТЕ	0	0	5.343.000	2.034.148	0	0	0	0	0	0	5.343.000	2.034.148	3.308.852	38,07
42	СТОКИ И УСЛУГИ	4.237.000	1.764.395	0	0	0	0	0	0	0	0	4.237.000	1.764.395	2.472.605	41,84
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	2.120.000	1.268.674	0	0	0	0	0	0	0	0	2.120.000	1.268.674	851.326	59,84
423	Материјали и ситен инвентар	800.000	116.706	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	116.706	683.294	14,59
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	1.100.000	375.475	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000	375.475	724.525	34,13
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	167.000	3.540	0	0	0	0	0	0	0	0	167.000	3.540	163.460	2,12
426	ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000	0,00
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА		<u>НФ - НФ Противпожарна заштита</u>													
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	763.000	742.980	0	0	0	0	0	0	0	0	763.000	742.980	20.020	97,38
480	Купување на опрема и машини	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000	0,00
482	ДРУГИ ГРАДЕЖНИ ОБЕКТИ	743.000	742.980	0	0	0	0	0	0	0	0	743.000	742.980	20	100,00

Образложение

ПРОГРАМА <u>Ф1 - Ф1 Урбанистичко планирање</u>		Буџет за 2018 година		Наменска дотација за 2018 година		Самофинансирачки активности за 2018 година		Донации за 2018 година		Кредити за 2018 година		Вкупно за 2018 година			
		План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	Останато за реализација до крај на 2018 година	%
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА		<u>Ф1 - Ф1 Урбанистичко планирање</u>													
42	СТОКИ И УСЛУГИ	4.000.000	1.678.600	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	1.678.600	2.321.400	41,97
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	4.000.000	1.678.600	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	1.678.600	2.321.400	41,97

Лице за контакт

Име и презиме и тел.број: Драге Звездакоски 048 401 731

Овластено лице(печат и потпис):

Број 09-3151/2
30.08.2018 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ
СОГЛАСНОСТ НА ТРИМЕСЕЧНИОТ
ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА
ЈП ЗА ПУП ПРИЛЕП ЗА ПЕРИОД
ОД 01.04.2018 ГОДИНА ДО 30.06.2018 ГОДИНА

1. Одлуката за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈП за ПУП Прилеп за период од 01.04.2018 година до 30.06.2018 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 – 3153/2
30.08.2018 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002), член 11 став 1 точка 7 од Законот за јавни претпријатија ("Службен весник на РМ" бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009,97/10, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/14, 25/15, 61/15И 39/16) и член 26 став 1 точка 32 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005и 11/2008), врз основ на член 46 од Деловникот за работа на Советот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 11/2004), Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 30.08.2018 година, донесе:

ОДЛУКА
за давање согласност на тримесечниот
извештај за финансиското работење на ЈП за
ПУП Прилеп за период од 01.04.2018 година до
30.06.2018 година

член 1

Се дава согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈП за ПУП Прилеп за период од 01.04.2018 година до 30.06.2018 година, бр.05-871/5 од 15.08.2018 година.

член 2

Одлуката да се достави до ЈП за ПУП Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 09-3151/3
30.08.2018 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗМЕНЕТЕ
И ДОПОЛНУВАЊАТА НА ФИНАНСИСКИОТ
ПЛАН СО ПЛАНИРАНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ ЗА 2018
ГОДИНА, НА ЈП ЗА ПУП ПРИЛЕП

1 . Одлуката за усвојување на измените и дополнувањата на Финансискиот план со планираните инвестиции за 2018 година, на ЈП за ПУП Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 – 3153/3
30.08.2018 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на Република Македонија" бр. 5/2002), член 11 став 1 точка 8 од Законот за јавни претпријатија ("Службен весник на РМ" бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009,97/10, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/14, 25/15, 61/15И 39/16)и член 26 став 1 точка 30 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 30.08.2018 година, донесе:

ОДЛУКА

за усвојување на измените и дополнувањата на Финансискиот план со планираните инвестиции за 2018 година, на ЈП за ПУП Прилеп

член 1

Се усвојуваат измените и дополнувањата на Финансискиот план со планираните инвестиции за 2018 година на ЈП за ПУП Прилеп, бр.05-871/7 од 15.08.2018 година.

член 2

Одлуката да се достави до ЈП за ПУП Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 09-3151/4
30.08.2018 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТРИМЕСЕЧНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈОУ ДОМ ЗА СТАРИ ЛИЦА „КИРО КРСТЕСКИ-ПЛАТНИК“- ПРИЛЕП ЗА ПЕРИОД ОД 01.04.2018 ГОДИНА ДО 30.06.2018 ГОДИНА

1.Одлуката за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈОУ Дом за стари лица „Киро Крстески-Платник“- Прилеп за период од 01.04.2018 година до 30.06.2018 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 – 3153/4
30.08.2018 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002), а во врска со член 222 од Законот за социјална заштита ("Службен весник на РМ" бр. 79/0, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 116/14, 33/15, 72/15, 104/15 и 150/15) и член 26 став 1 точка 32 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 30.08.2018 година, донесе:

ОДЛУКА

за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈОУ Дом за стари лица „Киро Крстески-Платник“- Прилеп за период од 01.04.2018 година до 30.06.2018 година

член 1

Се дава согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈОУ Дом за стари лица „Киро Крстески-Платник“- Прилеп за период од 01.04.2018 година до 30.06.2018 година, бр.02-816/4 од 17.08.2018 година.

член 2

Одлуката да се достави до ЈОУ Дом за стари лица „Киро Крстески-Платник“- Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 09-3151/5
30.08.2018 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТУЃУВАЊЕ НА РАСХОДОВАНИ ОСНОВНИ СРЕДСТВА НА ЈОУ ДОМ ЗА СТАРИ ЛИЦА КИРО КРСТЕСКИ-ПЛАТНИК ПРИЛЕП

1.Одлуката за давање согласност на Одлуката за отуѓување на расходовани основни средства на ЈОУ Дом за стари лица Киро Крстески-Платник Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 – 3153/5
30.08.2018 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002), член 42 став 3 од Законот за користење и располагање со ствари во државна сопственост ("Службен весник на РМ" бр.78/15, 106/15 и 153/15) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на ден 30.08.2018 година, донесе:

ОДЛУКА

за давање согласност на Одлуката за отуѓување на расходовани основни средства на ЈОУ Дом за стари лица Киро Крстески-Платник Прилеп

член 1

Се дава согласност на Одлуката за отуѓување на расходовани основни средства на ЈОУ Дом за стари лица Киро Крстески-Платник Прилеп, бр.03-825/1 од 21.08.2018 година.

член 2

Одлуката да се достави до ЈОУ Дом за стари лица Киро Крстески-Платник Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 09-3151/6
30.08.2018 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ВО 2018 ГОДИНА, ВО ЈКП „КОМУНАЛЕЦ“, - ПРИЛЕП

1.Одлуката за давање согласност на Годишниот план за измена и дополнување на Годишниот план за вработување во 2018 година, во ЈКП „Комуналец“, - Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 – 3153/6
30.08.2018 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002), член 20-б став 1 алинеја3 и став 2 од Законот за вработени во јавниот сектор ("Службен весник на РМ" бр.27/14, 199/14, 27/16) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на ден 30.08.2018 година, донесе:

ОДЛУКА

за давање согласност на Годишниот план за измена и дополнување на Годишниот план за вработување во 2018 година, во ЈКП Комуналец,, Прилеп

член 1

Се дава согласност на Годишниот план за измена и дополнување на Годишниот план за вработување во 2018 година, во ЈКП „Комуналец,, Прилеп, бр.03-2099 од 09.08.2018 година.

член 2

Одлуката да се достави до Градоначалникот, ЈКП „Комуналец,, Прилеп и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 09-3151/7
30.08.2018 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЗАКЛУЧОКОТ ЗА
УСВОЈУВАЊЕ НА ЗБИРНИОТ ИЗВЕШТАЈ
ЗА ПРОЦЕНЕТА ШТЕТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА
ОПШТИНА ПРИЛЕП, НАСТАНАТА ОД
НЕВРЕМЕТО НА ДЕН 09.07.2018 ГОДИНА

1. Заклучокот за усвојување на Збирниот Извештај за проценетата штета на подрачјето на Општина Прилеп, настаната од невремето на ден 09.07.2018 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 – 3153/7
30.08.2018 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за Локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002), член 143 од Законот за заштита и спасување ("Сл. весник на Р. Македонија" бр.36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 93/12, 41/14, 71/16 и 106/16) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 30.08.2018 година, претресувајќи го Збирниот Извештај за проценетата штета на подрачјето на Општина Прилеп од невремето на ден 09.07.2018 год, донесе:

З А К Л У Ч О К
за усвојување на Збирниот Извештај за
проценетата штета на подрачјето на Општина
Прилеп, настаната од невремето на ден
09.07.2018 година

1. Се усвојува Збирниот Извештај за проценетата штета на подрачјето на Општина Прилеп, настаната од невремето на ден 09.07.2018 година бр. 09-3138/1 од 29.08.2018 година.

2. Заклучокот и Збирниот Извештај да се достават до Републичката комисија за проценка на штети при Владата на РМ,

Министерството за финансии, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

3. Заклучокот ќе се објави во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 09-3151/8
30.08.2018 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ
НА СОГЛАСНОСТ НА ЕЛС ОПШТИНА ПРИЛЕП
ДА ДОБИЕ БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА ВО ЕДНА
ОД КОМЕРЦИЈАЛНИТЕ БАНКИ, СО ЦЕЛ
УЧЕСТВО НА ИДЕН ЈАВЕН КОНКУРС ЗА
ИЗНАЈМУВАЊЕ ПОД ЗАКУП НА ДЕЛОВЕН
ОБЈЕКТ НАМЕНЕТ ЗА ДЕТСКА ГРАДИНКА ВО
ОПШТИНА ПРИЛЕП

1. Одлуката за давање на согласност на ЕЛС Општина Прилеп да добие банкарска гаранција во една од комерцијалните банки, со цел учество на иден јавен конкурс за изнајмување под закуп на деловен објект наменет за детска градинка во Општина Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 – 3153/8
30.08.2018 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002) и член 26 став 1 точка 33 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 30.08.2018 година, донесе:

О Д Л У К А
за давање на согласност на ЕЛС Општина
Прилеп да добие банкарска гаранција во една
од комерцијалните банки, со цел учество на
иден јавен конкурс за изнајмување под закуп
на деловен објект наменет за детска градинка
во Општина Прилеп

член 1

Се дава согласност ЕЛС Општина Прилеп да добие банкарска гаранција во една од комерцијалните банки, со цел учество на иден јавен конкурс за изнајмување под закуп на деловен објект на КП бр. 11482/1, ДУП за УАЕ 2-дел КО Прилеп, наменет за детска градинка во Општина Прилеп.

член 2

Се задолжува ЕЛС Општина Прилеп претходно да обезбеди најмалку три понуди од банките и од истите да ја избере најповолната.

Член 3

Банкарската гаранција исклучиво ќе се користи за учество на јавен конкурс за изнајмување под закуп на деловен објект на КП бр. 11482/1, ДУП за УАЕ 2-дел КО Прилеп, наменет за детска градинка во Општина Прилеп и банкарската гаранција не смее да го надмине износот од 100.000.00 денари.

Член 4

Одлуката да се достави до Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 5

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 09-3151/9
30.08.2018 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ
СОГЛАСНОСТ ЗА НАМЕНАТА НА
ИНВЕСТИЦИЈАТА ЗА ПРОЕКТОТ
РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ОПШТИНСКИ ПАТ
Л6001955 24 2-РА ФАЗА, ОД Н.М. ВОЛКОВО
ДО Н.М. ПРИЛЕПЕЦ"

1. Одлуката за давање согласност за намената на инвестицијата за проектот „Реконструкција на општински пат Л6001955 24 2-ра фаза, од н.м. Волково до н.м. Прилепец“ , се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 – 3153/9
30.08.2018 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 22, став 1, точка 4 и член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ" бр.5/2002), член 14, став 1, точка 4 и член 26, став 1, точка 47 од Статутот на Општина Прилеп („Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на ден 30.08.2018 година, ја донесе следнава:

ОДЛУКА

за давање согласност за намената на инвестицијата за проектот „Реконструкција на општински пат Л6001955 24–2ра фаза, од н.м. Волково до н.м. Прилепец"

Член 1

Со оваа одлука Советот на Општина Прилеп дава согласност за намена на инвестицијата со цел реализација на проектот "Реконструкција на општински пат Л6001955 24 – 2ра фаза од н.м. Волково до н.м. Прилепец"

Член 2

Финансиските средства ќе бидат употребени за реализација на проектот поднесен до Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој за мерка 321 – Подобрување на квалитетот на живот во рурални средини, согласно јавниот повик бр. 02/2018 година објавен на ден 2 јули 2018 год. од страна на Агенцијата.

Член 3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен Гласник" на Општина Прилеп.

Број 09-3151/10
30.08.2018 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп („Службен гласник на Општина Прилеп“ бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ НА ПРИОРИТЕТ НА ПРОЕКТОТ
„РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ОПШТИНСКИ ПАТ
Л6001955 24 – 2-РА ФАЗА ОД Н.М. ВОЛКОВО
ДО Н.М. ПРИЛЕПЕЦ“**

1 . Одлуката за утврдување на приоритет на проектот „Реконструкција на општински пат Л6001955 24 – 2-ра фаза од н.м. Волково до н.м. Прилепец“, се објавува во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Број 08 – 3153/10
30.08.2018 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 22, став 1, точка 4 и член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02), член 14, став 1, точка 4 и член 26, став 1, точка 47 од Статутот на Општина Прилеп („Службен гласник на Општина Прилеп“ бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на ден 30.08.2018 година, ја донесе следнава:

ОДЛУКА

за утврдување на приоритет на проектот „Реконструкција на општински пат Л6001955 24 – 2ра фаза од н.м. Волково до н.м. Прилепец“

Член 1

Со оваа одлука се утврдува приоритет на проектот „Реконструкција на општински пат Л6001955 24 – 2ра фаза од н.м. Волково до н.м. Прилепец“.

Член 2

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен Гласник“ на Општина Прилеп.

Број 09-3151/11
30.08.2018 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп („Службен гласник на Општина Прилеп“ бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ
СОГЛАСНОСТ ЗА НАМЕНАТА НА
ИНВЕСТИЦИЈАТА ЗА ПРОЕКТОТ „ИЗРАБОТКА
НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ
ЗА 30 СЕЛА ВО ОПШТИНА ПРИЛЕП“**

1 . Одлуката за давање согласност за намената на инвестицијата за проектот „Изработка на урбанистички планови за 30 села во Општина Прилеп“, се објавува во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Број 08 – 3153/11
30.08.2018 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 22, став 1, точка 4 и член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), член 14, став 1, точка 4 и член 26, став 1, точка 47 од Статутот на Општина Прилеп („Службен гласник на Општина Прилеп“ бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на ден 30.08.2018 година, ја донесе следнава:

ОДЛУКА

за давање согласност за намената на инвестицијата за проектот „Изработка на урбанистички планови за 30 села во Општина Прилеп“

Член 1

Со оваа одлука Советот на Општина Прилеп дава согласност за намена на инвестицијата со цел реализација на проектот „Изработка на урбанистички планови за 30 села во Општина Прилеп“ преку кој ќе се изработат Урбанистички планови за селата: Тополчани, Ерековци, Мажучиште, Селце, Кадино Село, Галичани, Алинци, Ново Лагово, Витолиште, Чепигово, Клепач, Подмол, Загорани, Голем Радобил, Веселчани, Крушевица, Штавица, Тројкрсти, Дабница, Бонче, Волково, Старо Лагово, Беловодица, Плетвар, Шелеверци, Тројаци, Прилепец, Ракле, Манастир и Леништа.

Член 2

Финансиските средства ќе бидат употребени за реализација на проектот поднесен до Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој за мерка 322 – Обнова и развој на селата, согласно јавниот повик бр. 02/2018 година објавен на ден 2 јули 2018 год. од страна на Агенцијата.

Член 3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен Гласник“ на Општина Прилеп.

Број 09-3151/12
30.08.2018 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп („Службен гласник на Општина Прилеп“ бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ НА ПРИОРИТЕТ НА ПРОЕКТОТ
„ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ ЗА
30 СЕЛА ВО ОПШТИНА ПРИЛЕП“**

1. Одлуката за утврдување на приоритет на проектот „Изработка на урбанистички планови за 30 села во Општина Прилеп“, се објавува во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Број 08 – 3153/12
30.08.2018 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 22, став 1, точка 4 и член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02), член 14, став 1, точка 4 и член 26, став 1, точка 47 од Статутот на Општина Прилеп („Службен гласник на Општина Прилеп“ бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на ден 30.08.2018 година, ја донесе следнава:

ОДЛУКА

за утврдување на приоритет на проектот „Изработка на урбанистички планови за 30 села во Општина Прилеп“

Член 1

Со оваа одлука се утврдува приоритет на проектот „Изработка на урбанистички планови за 30 села во Општина Прилеп“ преку кој ќе се изработат Урбанистички планови за селата: Тополчани, Ерековци, Мажучиште, Селце, Кадино Село, Галичани, Алинци, Ново Лагово, Витолиште, Чепигово, Клепач, Подмол, Загорани, Голем Радобил, Веселчани, Крушевица, Штавица, Тројкрсти, Дабница, Бонче, Волково, Старо Лагово, Беловодица, Плетвар, Шелеверци, Тројаци, Прилепец, Ракле, Манастир и Леништа.

Член 2

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен Гласник“ на Општина Прилеп.

Број 09-3151/13
30.08.2018 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп („Службен гласник на Општина Прилеп“ бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ
СОГЛАСНОСТ ЗА НАМЕНАТА НА
ИНВЕСТИЦИЈАТА ЗА ПРОЕКТОТ
РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ОПШТИНСКИ ПАТ
Л6001955 24 – 3-ТА ФАЗА, ОД Н.М. ПРИЛЕПЕЦ
ДО МАНАСТИР СВ. НИКОЛА“**

1. Одлуката за давање согласност за намената на инвестицијата за проектот „Реконструкција на општински пат Л6001955 24 – 3-та фаза, од н.м. Прилепец до Манастир Св. Никола“, се објавува во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Број 08 – 3153/13
30.08.2018 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 22, став 1, точка 4 и член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), член 14, став 1, точка 4 и член 26, став 1, точка 47 од Статутот на Општина Прилеп („Службен гласник на Општина Прилеп“ бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на ден 30.08.2018 година, ја донесе следнава:

ОДЛУКА

за давање согласност за намената на инвестицијата за проектот „Реконструкција на општински пат Л6001955 24 – 3та фаза, од н.м. Прилепец до Манастир Св. Никола“

Член 1

Со оваа одлука Советот на Општина Прилеп дава согласност за намена на инвестицијата со цел реализација на проектот „Реконструкција на општински пат Л6001955 24 - 3та фаза од н.м. Прилепец до Манастир Св. Никола“

Член 2

Финансиските средства ќе бидат употребени за реализација на проектот поднесен до Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој за мерка 323 – Зачувување и унапредување на традиционалните вредности во руралните средини, согласно јавниот повик бр. 02/2018 година објавен на ден 2 јули 2018 год. од страна на Агенцијата.

Член 3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен Гласник“ на Општина Прилеп.

Број 09-3151/14
30.08.2018 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп („Службен гласник на Општина Прилеп“ бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРИОРИТЕТ НА ПРОЕКТОТ „РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ОПШТИНСКИ ПАТ Л6001955 24 – 3-ТА ФАЗА ОД Н.М. ПРИЛЕПЕЦ ДО МАНАСТИР СВ. НИКОЛА “

1 . Одлуката за утврдување на приоритет на проектот „Реконструкција на општински пат Л6001955 24 – 3-та фаза од н.м. Прилепец до Манастир Св. Никола “, се објавува во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Број 08 – 3153/14
30.08.2018 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 22, став 1, точка 4 и член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02), член 14, став 1, точка 4 и член 26, став 1, точка 47 од Статутот на Општина Прилеп („Службен гласник на Општина Прилеп“ бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на ден 30.08.2018 година, ја донесе следнава:

ОДЛУКА

за утврдување на приоритет на проектот „Реконструкција на општински пат Л6001955 24 – 3та фаза од н.м. Прилепец до Манастир Св. Никола “

Член 1

Со оваа одлука се утврдува приоритет на проектот „Реконструкција на општински пат Л6001955 24 – 3та фаза од н.м. Прилепец до Манастир Св. Никола“.

Член 2

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен Гласник“ на Општина Прилеп.

Број 09-3151/15
30.08.2018 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ
И ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА ЗИМСКАТА СЛУЖБА НА ПОДРАЧЈЕТО ОД ОПШТИНА
ПРИЛЕП, ЗА СЕЗОНАТА 2018/2019

1 . Оперативната Програма за организирање и функционирање на зимската служба на подрачјето од Општина Прилеп, за сезоната 2018/2019, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 – 3153/15
30.08.2018 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на чл.36 ст.1 т.1 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ„бр.5/2002) и чл.26,ст.1,т.1 од Статутот на општина Прилеп („Сл.гласник на општина Прилеп„бр.6/2003), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 30.08.2018година, донесе:

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
за организирање и функционирање на зимската служба на подрачјето од
Општина Прилеп, за сезоната 2018/2019

- 1.Цел на Програмата;
- 2.Обем,динамика и ниво на одржувањето;
- 3.Организациска поставеност на зимската служба и обврски на учесниците:
 - 3.1.Претпријатие на кое ќе му биде доверена работата;
 - 3.2.Советот на општината Прилеп;
 - 3.3.Надзорен орган;
 - 3.4.Општински центар за справување со кризи;
 - 3.5.Други учесници;
 - 3.6.Организации,заедници и граѓани;
- 4.Прилози:
 - 4.1.Преглед на приоритетното чистење и посипување на сообраќајниците во градот;
 - 4.2.Список на одговорните лица од претпријатието на кои ќе му биде отстапена работата, со Одлука на Управниот Одбор;
 - 4.3.Карта-ситуација за приоритетот на расчистувањето на сообраќајниците:
 - сообраќајници од прв и втор приоритет;
 - критични(црни) точки;
 - должините на коловозните површини за ослободување се дадени во прегледот за приоритетно чистење и расчистување на сообраќајниците (дел 4.1.1 и 4.1.2.) и изнесуваат 42.700,00м.од 1 приоритет ; 17.450 м. од 2 приоритет и.(дел 5) 77200м. општински патишта на кои ќе се интервенира по потреба и барање на наредителот.

ВОВЕД

Одржувањето на коловозните површини и нивното оспособување за прием на сообраќајот во зимските услови претставува значајна потреба на граѓаните и стопанството, бидејќи се можни нарушувања и прекини на нормално одвивање на сообраќајот во градот. Особено се неповолни изненадувањата од временските непогоди посебно при несоодветно извршена подготовка на надлежните органи.

Оваа Програма тргнува, пред се, од претпоставката за обезбедување на одговорен однос на сите во Општината, особено на тој начин би имале поприфатливи услови за сообраќајот и би овозможиле рационално и економично извршување на Програмата. Уште позначајно е што ќе се создадат потребните услови за нормално одвивање на стопанските и други дејности.

1. Цел на Програмата

Програмата има цел да предвиди услови за ефикасно организирање и функционирање на зимската служба на подрачјето на општината Прилеп преку:

- одредување обемот на работата и нивото на чистењето на снегот и голомразиците од коловозните површини;
- дефинирање на работите и задолженијата на учесниците во реализацијата на оваа Програма;
- дефинирање на обврските на сите учесници во реализација на Програмата.

2. Обем, динамика и ниво на одржување

2.1. Обем на одржување

Тргнувајќи од основната цел на Програмата, физичкиот обем на работите е утврден согласно приоритетот за оспособување на коловозите за функционирање на сообраќајот и тоа:

- сообраќајниците по соодветен приоритет, по кој се одвива сообраќајот, виталните сообраќајници и пристапи (од сообраќајниците до објектот) до објектите чие функционирање е од витално значење за градот.

2.2. Ниво и динамика на одржувањето

Расчистувањето на коловозните површини се врши по следниот приоритет:

- сообраќајници од 1 приоритет по кој се одвива сообраќајот со критични точки и пристап кон објекти кои се од витално значење за градот и други сообраќајници означени во прегледот.

- сообраќајници од 2 приоритет.

- интервенции по потреба.

Отстранувањето на подмразнатите во услови кога нема врнежи (падавини) се врши по приоритетот на критичните точки и сообраќајниците по кои се одвива сообраќајот.

Дежурството во зимскиот период се извршува со два камиони со плуг за чистење на снег и посипувач во текот на целата зимска сезона 2018/2019 год. на две дефинирани локации од страна на изведувачот.

Одговорните работници на дежурство вршат потребни контакти со сите субјекти, ја спроведуваат Програмата и даваат потребни информации на надлежните субјекти и граѓани.

Дежурството го изведуваат работниците на претпријатието на кое ќе му бидат доверени работите, со својата ангажирана механизација, работната сила и тоа според приоритетноста одредена со оваа Програма.

Сообраќајниците од прв приоритет ќе бидат оспособени за функционирање на сообраќајот во зимски услови најдоцна до 06,30 часот поради доаѓањето на работните места на луѓето и учениците или за најмногу од 5 (пет) часа по престанокот на врнежите од снег.

Останатите сообраќајници од 2 приоритет ќе се оспособуваат за 12-24 часа по оспособувањето на сообраќајниците од 1 приоритет.

Доколку е потребно да се вклучи и друга механизација, тоа го врши претпријатието на кое му е доверена работата, по претходна согласност од надзорниот орган, а по налог на нарачателот.

Претпријатието на кое му е доверена работата треба да располага минимум со следната механизацијата, опрема, материјали и работна сила.

Назив на работи	парчи ња
Камион со плуг (нож) за чистење на снегот и соларка за абразивен материјал (со дупли пренос)	2
Камион со плуг (нож) за чистење на снегот и посипувач	3
Грејдер	1
Утоварувач со предна корпа	1
Утоварувач со предна корпа и нож за чистење на снег	1
Булдожер-гасеничар со нож	1
Трактор со нож за чистење на снег	1
Мини багер (кршечки) со предна утоварена корпа и нож за чистење снег	1

3.Организациска поставеност на зимската служба и обврска на учесниците

На подрачјето на општина Прилеп, зимската служба ја организира Единицата на локална самоуправа-Прилеп, како носител на сите работи и активности кои се однесуваат на целокупното функционирање на зимската служба.

Преку својот надзорен орган ја следи реализацијата на Програмата и издава налози за работата.

Согласно Законот за јавни набавки се одредува претпријатие кое ќе ја спроведува Оперативната Програма и остварува соработка со сите други субјекти во Општината задолжени за спроведување на Програмата за зимска служба.

Функционирањето на зимската служба се остварува со следната организациска поставеност:

3.1.Претпријатие на кое ќе му бидат отстапени работите

Претпријатието на кое ќе му бидат отстапени работите, формира тело за организирање и раководење на Зимската служба.Телото ја следи реализацијата на оваа Програма, работата на пунктот и заедно со Стручната служба одлучува за преземање потребни активности предизвикани од времените неприлики.

Претпријатието ги има следните задолженија:

- организира непрекинато дежурство со два камиони со плуг за чистење на снег и посипувач со шофер и минимум еден работник по камион во текот на целата зимска сезона 2018/2019 год на две дефинирани локации на територија на Општина Прилеп од страна на изведувачот.

- отанатата механизација изведувачот ја ангажира по налог за работа издаден од Инвеститорот максимум 24 часа пред најава за обилни врнежи од снег. Налогот од Инвеститорот во исклучителни услови може да биде доставен и порано со цел да се обезбеди навремено чистење на градот.

- со специјални машини,опрема и работна рака врши посипување на индустриска сол за отстранување на подмрзнатица од коловозните површини;

- возилата, машините и другата потребна механизација ја доведуваат во исправна состојба за дејствување во зимски услови и истата во текот на траењето на зимската сезона ја чува на плацот на претпријатието или определените пунктови како би можела при укажана потреба навремено да биди ставена во функција.

- води целосна документација за работата на Зимската служба;

- доставува до нарачателот распоред на лица за дежурство, со податоци за работната рака и механизација;

- секојдневно и редовно го информира нарачателот за работата на Зимската служба, како и надзорниот орган;

- ги прима и секојдневно ги доставува до ЦИТ извештаите и прогнозите за временските услови, нарачателот и Министерството за внатрешни работи;

- секојдневно изготвува извештај за извршените работи од смената во Зимската служба, во соработка со раководителот на смената;

-врши редовно и тековно одржување на возилата и специјалните машини како и на другата механизација;

-организира редовно дежурство со потребна опрема и алат, резерви делови и стручен кадар за обезбедување исправноста на механизацијата и дејствување на Зимската служба;

-За сезоната 2018/2019 година се обезбедуваат следните материјали:

-набавка на песок (ризла-2)-----1500 м³

Поради одредени недостатоци и можни несакани дејствија на мермерот и гранитот кои можат да предизвикаат одредени штети се препорачува да се користи материјал-доломит или друг еквивалентен материјал чија цврстина се движи во следните граници :

- напрегање на притисок (80-120) Мпа

-набавка на индустриска сол----- 500 Т

Наведените материјали ги набавува и се складираат во плацот на претпријатието на кое му е отстапена работата. Нивната употреба во зимските услови при температури на мрзнење, ќе биде како мешавина 3:1(гранулиран песок и сол), заради посипување на нагорни и критични места.

3.2.Советот на општина Прилеп,со стручните служби

-ја усвојува оваа оперативна Програма;

-го контролира извршувањето на оваа Програма;

3.3.Единица на Локална самоуправа

-ја координира активноста на сите задолжени субјекти во извршувањето на задачите од Програмата;

-преку средствата за јавно информирање, информира за работата на Зимската служба и обврските на учесниците.

- Дава налог за работа на претпријатието на кое му се отстапени работите.

- Ја следи временската ситуација и одлучува за отпочнување ; редуцирање или укинување на дежурствата на механизацијата и работниците, за што благовремено (најкасно во рок од 24 часа) го известува претпријатието на кое му е отстапена работата.

3.4.Надзорен орган

Надзорниот орган го определува носителот на работите со решение со кое ги определува работните задачи при реализацијата на Програмата за организирање и функционирање на Зимската служба на подрачјето на општина Прилеп за сезоната 2018/2019 година.

Надзорниот орган ги врши следните работи:

1.Ја следи работата на извршителот на работите и за тоа изготвува комплетна техничка документација;

2.Координира со органите и телата на Советот на општина Прилеп, со Центарот за справување со кризи, Министерството за внатрешни работи и други учесници, претпријатија, заедници и граѓани ;

3. Врши и други работи и работни задачи во врска со реализацијата на Програмата.

3.5.Општинскиот Центар за справување со кризи

Општинскиот Центар за справување со кризи не е непосредно вклучен во работата на Зимската служба, меѓутоа Центарот посредно ќе ја следи работата на Службата преку благовремено информирање.

Во случај на појава на елементарни непогоди од поголеми размери на подрачјето на општина Прилеп во зимскиот период, кои не ќе можат да се разрешуваат со организациска поставеност на Зимската служба, Општинскиот Центар прогласува вонредна состојба и непосредно раководи со акциите за отстранување на последиците. Во вакви случаеви, товарот е на буџетот на Општината или од други извори што ќе ги утврдат надлежните органи.

3.6. Други учесници

3.6.1. Министерството за внатрешни работи-сообраќајната полиција го контролира и регулираа сообраќајот во новонастанатите состојби на сообраќајниците и патиштата и секогаш ќе биде непосредна врска со сите задолжени субјекти, ги отстранува паркираните возила како би се овозможило чистење на сообраќајниците.

3.6.2. Надлежниот општински орган за комунални работи се грижи за спроведување на Одлуката за одржување за комунален ред на подрачјето на Општината Прилеп, во делот за отстранување на снегот и мразот, преку инспекциските служби.

3.6.3. Републичкиот хидрометеоролошки завод доставува извештаи и прогнози (дневни, тродневни, неделни и месечни), за временските услови до: Општината Прилеп, Претпријатието на кое му е доверена работата, ЦИТ на Прилеп, Стручна служба и надзорот.

3.7. Претпријатија, заедници и граѓани

3.7.1. ЈКП „Комуналец“, Прилеп-РЕ „Комунална Хигиена“, - ги превзема потребните мерки за отстранување на снегот и мразот:

- Отворање на пешачки премини;
- Отворање на пешачки патеки по тротоарите и плочниците;
- Чистење на снегот од ивиците на коловозите за нормално функционирање на сливниците;
- Целосно чистење на мостовите;
- Чистење и празнење на уличните корпи;

3.7.2. Електродистрибуција-Прилеп ги презема потребните мерки за чистење на снегот од надворешните електроинсталации.

3.7.3. Автобуска станица Прилеп, презема мерки за отстранување на снегот и мразот од автобуската станица и незино оспособување за користење.

3.7.4. АД „Македонски телекомуникации“, - Скопје, ги презема потребните мерки за чистење на снегот од надвозните ТТ уреди, инсталациите и телефонските говорници.

3.7.5. Претпријатијата и заедниците чии отворени објекти и простории се користат од страна на граѓаните (пазарништа, гробишта, железнички премини, ранжирани станици, бензиски пумпи и слични објекти), преземаат брзи и ефикасни мерки за отстранување на снегот и подмразнатите од овие објекти и простории.

3.7.6. Претпријатијата, заедниците и граѓаните-сопственици, односно корисници на деловни згради и деловни простории (стоковни куќи, дуќани, продавници и сл. објекти), преземаат мерки за чистење на снегот од подмразнатата пред овие објекти.

3.7.7. Граѓаните го чистат снегот и подмразнатата од тротоарите, патеките и приодите пред своите станбени згради.

3.7.8. Исто така, граѓаните го чистат снегот од крововите и терасите, при што водат сметка за безбедноста на минувачите, надворешните инсталации и сообраќајот. Исчистениот снег се собира пред зградите и притоа се обезбедува непречен сообраќај.

3.7.9. Сечењето, отстранувањето на гранки и дрва го врши ЈП „Комуналец“, - Прилеп.

3.7.10. За сите оние кои нема да ги извршуваат потребните работи ќе се постапува според одлуката за комунален ред.

4. ПРЕГЛЕД ЗА ПРИОРИТЕТНО ЧИСТЕЊЕ И ПОСИПУВАЊЕ НА СООБРАЌАЈНИЦИТЕ-УЛИЦИТЕ

4.1. Сообраќајниците по кои се одвива сообраќајот, витални сообраќајници, критични точки и пристапи (од сообраќајниците до објектот), до објектите чие функционирање е од витално значење за градот.

4.1.1. УЛИЦИ (1 приоритет) со вкупна должина од 42.700 м.

1	„Александар Македонски,, -од таблата на влезот од Плетвар, до таблата на излезот од градот кај „Црн Бор,,	4.500 м.
2	„11-ти Октомври,, -од ОУ „Г.Делчев,, (кружен тек) по „Јоска Јорданоски,, до Бул. „Гоце Делчев,,	950 м.
3	„Ген.Васко Карангелески,, од Бул. „Г.Делчев,, до влез во бензиска Касарни	1800 м.
4	Бул. „Г.Делчев,, од СО Прилеп до Железничка станица	1700 м.
5	„Л.Котески,, од рампата на железнички премин до таблата на излез од градот кај Мермерен Комбинат	1750 м.
6	„Прилепски Бранители,, (стара „Ѓ.Петров,,) од Бул. „Г.Делчев,, до „О.Чопела,, во Варош.	1500 м.
7	„О.Чопела,, низ Варош до таблата на излезот од градот	1500 м.
8	„Сотка Ѓорѓиоски,, од Бул. „Г.Делчев,, по „К.Јосифоски,, до „А.Македонски,,	550 м.
9	„Цар Самоил,, од „А.Македонски,, до пресекот со А-3	1100 м.
10	„М.Ацев,, од „А.Македонски,, до „Ѓ.Димитров,,	600 м.
11.	„Т.Тарцан,, од „М.Ацев,, до „11-ти Октомври,,	450 м.
12.	„Д.Нареднико,, од Бул. „Г.Делчев,, до „А.Македонски,,	500 м.
13.	„Кеј 9-ти Септември,, од нас. „Ѓогдере,, (тесниот мост) до ул. „Ал.Македонски,, -крак	1900 м.
14.	„Кеј 1-ви Мај,, од „Ј.Јорданоски,, до „Димо Наредникот,,	1500 м.
15.	„Ј.Јорданоски,, од „11-ти Октомври,, до „С.Китаноски,,	950 м.
16.	„Борка Талески,, од „Методија Патчев,, до „В.Циривири,,	1300 м.
17.	„М.Шаторов Шарло,, од ул. „Битолска,, до „Кеј 1-ви Мај,,	250 м.
18.	„Браќа Миладиновци,, од Бул. „Г.Делчев,, околу нас. „Точила,, до нас. „Точила-2,,	1350 м.
19.	„Архиепископ Доситеј,, од „М.Козар,, до Бензиска пумпа кај железничка станица	1100 м.
20.	„Егејска,, од „Прилепски Бранители,, до Бул. „Г.Делчев,,	1100 м.
21.	„Кузман Јосифоски,, од „Егејска,, до Бул. „Г.Делчев,,	500 м.
22.	„Самоилова,, од „Браќа Миладиновци,, до „Прилепски Бранители,,	700м.
23.	„М.Козар,, од „Прилепски Бранители,, по „К.Мисирков,, до „Ген.В.Карангелески,,	900 м.
24.	„Трајко Николоски,, од „А.Македонски,, до Бул. „Г. Делчев,,	1200м.
25.	Обиколен пат од Бул. „Г.Делчев,, према Млекара до ул. „Орде Чопела,,	2300 м.
26.	„Ѓ.Петров,, од „Октомвриска,, до „А.Македонски,,	250 м.
27.	„Борка Утот,, од „К.Јосифоски,, до „Д.Нареднико,,	250 м.
28.	„Октомвриска,, од Кружен тек до „5-та Прилепска Бригада,,	700 м.
29.	„Партизанска,, од „Прилепски Бранители,, до „Петар Ацев,,	450 м.
30.	„Петар Ацев,, (стара „Београдска,,) од „Партизанска,, до „Тризла,,	200 м.
31.	„Тризла,, од „Прилепски Бранители,, до Дабничка Река	1350 м.
32.	„5-та Прилепска Бригада,, од „Октомвриска,, до „А.Македонски,,	

		750 м.
33.	„11-ти Октомври,, од „Тризла,, до „М.Козар,,	450 м.
34.	„Бидимаш,, од „Д.Нареднико,, до рампата на железничка линија	700 м.
35.	„Х.Карпош,,од спој со „Б.Ламески,,по,,Републиканска,, до „Кеј 1-ви Мај,,	300 м.
36.	„Браќа Ламески,, од Бул.,„Г.Делчев,, до „Кеј 1-ви Мај,,	350 м.
37.	„Бранко Секулоски-Бељата,,(стара,, Кеј 4-ти Јули,,) од „Генерал Васко Карангелески,, до „Ј.Јорданоски,,	850 м.
38.	„Вера Циривири,, од „Б.Талески,, до „Методија Патчев,,	1050 м.
39.	„Февруарски поход,, со „Борка Спиркоски,, по „Кеј 19-ти Септември,, до „Ј.Јорданоски,,	1100 м.
40.	„М.Камен,, од „Ѓ.Димитров,,(кружен тек) по „3-ти Ноември,, до „М.Патчев,,	650м.
41.	„М.Патчев,, од „3-ти Ноември,, по „Истарска,, до „3-ти Ноември,,	350 м.
42.	„Ѓ.Димитров,, од кружен тек до „Б.Талески,,	1000 м.
	В К У П Н О:	42700 м.

4.1.2.УЛИЦИ (2 приоритет) сообраќајници од поголемо значење за населението со вкупна должина 17450 м.

1.	„Мирче Ацев,, од „Александар Македонски,, до „Кеј 9-ти Септември,,	300 м.
2.	„Трајко Тарцан,, од „М.Ацев,, кај ОУ„Кочо Рацин,, по „Блаже Николоски,, до „Борка Талески,,	400 м.
3.	„Мариовска,, од „В.Циривири,, до „М.Ацев,,	250 м.
4.	„Пенка Котеска,, од „Борка Талески,, до „3-ти Ноември,,	550 м.
5.	„3-ти Ноември,, од „Пенка Котеска,, до „Круме Беќар,, по „Круме Беќар,, до „Ѓ.Димитров,,	650 м.
6.	„Бистра,, и „Осоговска,, -Сточно Пазариште	1000 м.
7.	„Битолска,, од „Цар Самоил,, до „Б.Талески,,	400 м.
8.	„Ц.Коњарец,, од „Битолска,, до „Македонска,,	950 м.
9.	„Македонска, од „Ц.Коњарец,, до „Јордан Грабулоски,,(стара „Динара,,)	300 м.
10.	„Блаже Иваноски,, од „Цар Самоил,, по „Јордан Грабулоски,, до „Македонска,,	650 м.
11.	„Цане Кузманоски,, од Сала „Македонија,, до Пивара	700 м.
12.	„Андон Слабејко,, од „Д.Нареднико,, до Железничкиот мост	650 м.
13.	„Борка Стеваноски,, од „А.Слабејко,, до „Бидимаш,,	450 м.
14.	„Р.Секирчанец,, од Бул.,„Г.Делчев,, до „Егејска,,	350 м.
15.	„Ладо Лапецот,, од „Егејска,, до „Браќа Миладиновци,,	500 м.
16.	„К.Јосифоски,, од „Егејска,, до Интернат	500 м.
17.	„К.Волнароски,, од „Партизанска,, до „Ц.Мавровски,,под Кули	500 м.
18.	„Козјак,, од „Прилепски Бранители,, до „Мукос,,	250 м.
19.	„11-ти Октомври,, од „Ј.Јорданоски,, до „Ген.В Карангелески,,	400 м.
20.	„Крушевска,, од „Ген.Васко Карангелески,, до „Бранко Секулоски-Бељата,,	350 м.
21.	„Киро К.-Платник,, од „Крушевска,, до „Наум Н.Борче,,	300 м.
22.	„Наум.Н.Борче,, од „Киро К.Платник,, до „Бранко Секулоски Бељата,,	150 м.
23.	„Гемиџиска,, од „Јоска Јорданоски,, до „Февруарски Поход,,	250 м.
24.	„Петар Поп Арсов, од „Ѓ.Димитров,,по „К.Пејчиновиќ,, и„Нада Циривири,, до „Т.Тарцан,,	550 м.
25.	„Радовишка,, од „Октомвриска,, до „3-ти Ноември,,	450 м.
26.	„Пчиња,, од „Радовишка,, до „Ј.Х.Џинот,,	300 м.
27.	„С.Китаноски,, од „Ј.Јорданоски,, до „Бл.Спиркоски,,	350 м.

28.	„Бл.Спиркоски,, од „С.Китаноски,, до „Фебр.Поход,,	200 м.
29.	„Кеј 19-ти Септември,, од „Б.Спиркоски,,до „Ген.Васко Карангелески,,	350 м.
30.	„Д.Антулески,, од„О.Чопела,, до „П.Тошев,,	600 м.
31.	„Б.Лопач,, од „О.Чопела,, до Ман.,„Св.А.Михаил,,	950 м.
32.	„Г.Димитриоски,, по „Г.Јанкулоски,,до Бугарски бараки	350 м.
33.	„Љубе Грујоски,, од„Л.Котески,, до пат за затворот	450 м.
34.	„2-ри Август,, од „Ѓ.Димитров,, до крај на асфалт	350 м.
35.	„П.Брашнаров,, од „С.Китаноски,, до „Кеј 19-ти Септември,,	450 м.
36.	„Д.Груев,, од „Мукос,, до „Прилепски Бранители,,	150 м.
37.	„Велко Јанкулоски,, од „Ладо Лапецот,, до „Пере Тошев,,	350 м.
	В К У П Н О	17450м

**5.ПРЕГЛЕД НА ОПШТИНСКИТЕ ПАТИШТА КОИ ЌЕ
СЕ ЧИСТАТ И ПОСИПУВААТ ПО УКАЖАНА ПОТРЕБА
И БАРАЊЕ НА НАРАЧАТЕЛОТ**

1.	Општински пат Л6001955 02 (врска со АЗ - нм. Лопатица)	15500м
2.	Општински пат Л6001955 01 (врска со АЗ - нм.Чепигово)	5000м
3.	Општински пат Л6001955 05 (врска Р1101 - нм. Загорани)	4500м
4.	Општински пат Л6001955 06 (врска Л600195 05 - врска со Р2339)	1500м
5.	Општински пат Л6001955 07 дел (врска Р1101 - нм. Шелеверци)	3700м
6.	Општински пат Л6001955 09 (Кадино село врска а Р2339 -Мало Коњари врска со Р1306)	4000м
7.	Општински пат Л6001955 10 (врска Р1303 - нм. Големо Коњари)	500м
8.	Општински пат Л6001955 11 (врска со Р1303 - нм. Мажучиште)	500м
9.	Општински пат Л6001955 15 (врска со Р1107 - нм. Штавица)	1000м
10.	Општински пат Л6001955 16 дел (врска со Р1107 - нм. Бонче)	3000м
11.	Општински пат Л6001955 17 (врска со Р1107 – нм. Чаниште)	12000м
12.	Општински пат Л6001955 21 (врска со Р1107 – нм. Манастир)	3000м
13.	Општински пат Л6001955 24 дел (Прилеп – н.м. Волково)	4500м
14.	Општински пат Л6001955 25 Прилеп – нм. Селце)	1500м
15.	Општински пат Л6001955 26 (врска со Л6001955 25–мн.Св.Димитрија)	2500м
16.	Општински пат Л6001955 28 дел (врска со А1 - нм. Лениште)	1500м
17.	Општински пат Л6001955 29 дел (врска А1 – нм. Оревоец)	3000м
18.	Општински пат Л6001955 36 (врска Р1303 – ман.Св.Богородица – Трескавец)	8000м
19.	Пат до Пречистителна станица (врска ул.Леце Котески – Пречистителна станција Прилеп)	2000 м
	В К У П Н О	77200м

НАПОМЕНА: СЕ ЧИСТАТ СО ВОЗИЛО СО ПЛУГ

Со посебен налог од нарачателот преку надзорниот орган, ќе се подигнува снегот и мразот од Старата чаршија и Бул.,„Гоце Делчев,, во Прилеп.

Чистењето на сообраќајниците и општинските патишта кои не се предвидени со Оперативната програма ќе се врши само во исклучителни случаи и со посебен налог од нарачателот.

Оперативната Програма влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 09-3151/16
30.08.2018 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ПРОГРАМАТА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ НА
ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2018 ГОДИНА

1 . Програмата за измена и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на територијата на Општина Прилеп за 2018 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 – 3153/16
30.08.2018 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 20, од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на РМ бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16 ,163/16 и 64/18), член 22, став 1, точка 1 и член 36 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 5/02) и член 26 од Статутот на Општина Прилеп (Службен гласник на Општина Прилеп бр. 4/05 и 10/08), Советот на општина Прилеп на седницата одржана на ден 30.08.2018 год, донесе:

П Р О Г Р А М А

за измена и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на територијата на Општина Прилеп за 2018г

Во годишната програма за изработка на урбанистичките планови на Општина Прилеп за 2018 година во поглавјето :

Б. Детални урбанистички планови по ГУП, во точката

I. ДЕТАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ после точка 12 се додаваат 4 (четири) нови точки кои гласат

13	Детален урбанистички план за блок 10.3	36,89ха
14	Детален урбанистички план за четврт 10, блок 10.7	29,45ха
15	Детален урбанистички план за четврт 12, блок 12.1, плански опфат 3, (УЕ15, УБ15.01, плански опфат "3")	1,0264ха
16	Детален урбанистички план за четврт 7, блок 7.4 плански опфат 1 (дел од ДУП за УЕ 13 , УБ 13,03 , плански опфат	3,0 ха

	„1,,)	
--	-------	--

II УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ ЗА СЕЛО

После точка 3 се додаваат 3 (три) нови точки кои гласат

4	Големо Коњари	80,50ха
5	Мало Коњари	78,00 ха
6	Беровци	40,80ха

„В” ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА после точка 9 се додава нова точка 10 (десет) која гласи

10. Локална урбанистичка планска документација за комплекс за групно домување-А3 на КП1045, КП1046 и КП1047 во КО Беровци
Овој ЛУПД е измена на измената од 04.05.2018 година под реден број „В,, точка 3, измената е во класа на намена, наместо В2 да биде А3.

„Г,, ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА после точка 7 се додаваат 7 (седум) нови точки кои гласат:

8. Проект за инфраструктура за линиска инфраструктурна градба 10(20)кв кабелски вод од ТС 10/0,4кв Корзо,КЕЦ Прилеп

9. Проект за инфраструктура за изградба на пристапен пат во КО Беровци на делови од КП1032,1029 и 1140

10. Проект за инфраструктурна градба за изработка на проектна документација за изведба на нова ТС 10(20)/0,4 кв со СН кабелски приклучок и НН кабелска мрежа на локалитет Градина Прилеп

11. Проект за Инфраструктура за линиска инфраструктурна градба: Нов 0.4 kV кабелски извод од ТС „Обнова“ 10/0.4 kV по КП бр.8503/7, бр.24004/1 и бр.1174 и поставување на два кабелски разводни ормари и еден мерен разводен ормар на КП бр.24004/1 и бр.1174; КО Прилеп – Општина Прилеп

12. Проект за инфраструктура за линиска инфраструктурна градба: Нов 0.4 kV кабелски извод од ТС „Нат - Ел“ 10/0.4 kV по КП бр.1804/1 и покрај регионалниот пат Р-1303,Прилеп - Македонски Брод (КП бр.4614), поставување на кабелски разводен ормар и мерен разводен ормар на КП бр.4614; КО Варош – Општина Прилеп

13. Проект за Инфраструктура за линиска инфраструктурна градба: Поставување на разводени и мерни ормари за електрична енергија и нисконапонски кабли на КП бр.24174/1, бр.24205 и бр.23556/1 во м.в. Крбла (КО Прилеп) – Општина Прилеп

14. Проект за 10(20) kV кабелски приклучен вод и ТС 10(20)/0,4 kV во КО Старо Лагово – Општина Прилеп

15. Проект за инфра структура – велосипедска патека со почеток од „Маркова чешма“ до пристапниот пат за село Присад.

„Д,, АРХИТЕКТОНСКО УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ после точката 4 се додаваат три (три) нови точки кои гласат:

5.Архитектонско урбанистички проект за ГП2, УАЕ10, , дел од УБ10, ООУ Кире Гаврилоски - Јане, КО Прилеп, Општина Прилеп

6. Архитектонско урбанистички проект АУП за ГП бр.1.1, по ДУП за УЕ 1 и 2, дел од УБ 1.4 и 2.4, локалитет Точила, ООУ Блаже Конески – Прилеп

7. Архитектонско урбанистички проект за промена на граници на ГП од ДУП за УАЕ8-дел, измени и дополнувања,со намена А1-станбена кука на КП 18948, КО Прилеп, Општина Прилеп.

3. Финансирање

За финансирање изработка на урбанистичките планови од програмата ќе се обезбедат средства од Буџетот на Општина Прилеп за 2018г и од страна на заинтересирани правни и физички лица чиешто програмски барања и подрачја на интерес се прифатливи за општината.

Завршни одредби

Оваа програма влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 09-3151/17
30.08.2018 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К **ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ** **НА ПРОГРАМАТА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕТО НА** **ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2018 ГОДИНА**

1 . Програмата за изменување и дополнување на Програмата за уредување на градежно земјиштето на подрачјето на Општина Прилеп за 2018 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 – 3153/17
30.08.2018 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 95 од Законот за градежно земјиште („Сл. весник на РМ,, бр. 15/15,44/15, 98/15 и 193/15, 30/16 , 31/16, 142/16 и 190/16), чл. 36, с.1, т. 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ,, 5/02) и чл. 26. т.8 од Статутот на општина Прилеп („Сл.гласник на општина Прилеп,,бр.6/03,4/05 и 10/08), а во врска со ребалансот на буџетот на Општина Прилеп донесен на 4 .07. 2018 година , Советот на општина Прилеп на седницата одржана на ден 30.08.2018 година, донесе:

П Р О Г Р А М А **ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕТО НА** **ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2018 ГОДИНА**

Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Прилеп за 2018 год во расходниот дел се менува и надополнува и тоа:

ВО РАСХОДЕН ДЕЛ НА ПРОГРАМАТА се додаваат нови потпрограми, а се вршат измени и во постојните програми, на следниов начин:

Пред F10 ПРОГРАМАТА се додаваат две нови програми и тоа :

ЕАО – КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ НА ОПШТИНАТА

Изработка на проекти за високоградба и други проекти и ревизии

- Основен проект за спортска сала во ООУ „Блаже Конески“.
- Основен проект за спортска сала во ООУ „Кире Гаврилоски“.
- Основен проект за спортска сала во с.Канатларци.
- Основен проект за реконструкција на објект-Дневен центар за церебрална парализа .
- Основен проект за реконструкција на гимназија „ Мирче Ацев“.

- Идејно решение за уредување на речно корито – конкурс.
- Идејно решение за Театар - конкурс
- Геомеханички елаборати

4 000 000, 00 ден.

Вкупно 4.000.000,00 ден

И

ГДО ПРОЕКТИ ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

- Подготвување на проекти, вклучувајќи дизајн на капацитети во енергетиката
(Проектна документација за гасификација на град Прилеп)

6 000 000,00 ден.

Вкупно ГДО 6.000.000,00 ден

Програма F10 УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И УРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОРОТ се менува и гласи:

1. Изработка на урбанистички планови, урбанистичко- планска документација и урбанистичко проектна документација :

- Детални урбанистички планови: за четврт 2 УБ 2.2, четврт 3 УБ 3.13, четврт 12 УБ 12.4. 1 015 000, 00 ден.
- Урбанистички план за село: Селце, Плетвар, Мало Коњари, Големо Коњари , Беровци. 3 671 000, 00 ден.
- ЛУПД за спортско-рекреативна зона (вештачко езеро Прилеп) 150 000, 00 ден.
- Архитектонско урбанистички проект: АУП за ГП 1.1 во УБ 16.2 УМ 1 (градски стадион); АУП за ГП бр.1.1 во ДУП за УЕ 1 и 2, УБ 1.4 и 2.4 (ООУ Блаже Конески); АУП за ГП бр.2 УЕ 10 дел, УБ 10 (ООУ Кире Гаврилоски) 360 000, 00 ден.

2. Изработка на проекти за инфраструктура се менува и гласи 1.105.000,00 ден.

- Индустриска зона во УЕ 1.02, 1.04 и 1.05 (Варош-Точила),
- Индустриска зона Прилеп-2 УЕ 8.02 (Сточно Пазариште)
- Индустриска зона Прилеп-4-(Четврт 10 блок 10.3)
- Локален пат Оревоец- Крстец.
- Велосипедска патека (Маркова чешма-Присад)

Точка 3 во целост се брише

Точка 4 во целост се брише

Точка 5 станува точка 3 се менува и гласи - Изработка на ревизии на урбанистички планови, урбанистичко- планска документација и урбанистичко проектна

документација .

682 000, 00 ден.

Точка 6. Станува точка 4 се менува и гласи - Изработка на документација за животната средина - елаборати и студии за оценка на влијаније врз животната средина 150. 000, 00 ден.

Точка 7 станува точка 5 се менува и гласи - Изработка на ажурирани геодетски подлоги , геодетски елаборати за посебна намена и други потреби (изводи ,скици . имотни листови и други) 2.367. 000, 00 ден.

Вкупно F10 9 500.000 ден

Програма J00 Одржување на урбана опрема, се менува и гласи

Одржување на јавни површини и урбана опрема,
(Огради, клупи, канделабри, корпи за отпад и друго)

2.200.000,00 ден.

Вкупно J00 2.200.000 ,00 ден

Програма J30 ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ се менува и гласи

1. Потрошена електрична енергија

20.900.000,00 ден.

2. Ситен инвентар, алат и др. материјали за одржување

7.100.000,00 ден.

3. Поправки и одржување на опремата

4.900.000,00 ден.

Вкупно J30 32.000.000,00 ден.

Програма J40 – ЈАВНА ЧИСТОТА се додава и гласи

- Одржување на други зелени површини

12.900.000,00 ден.

Вкупно J40 12.900.000.,00 ден

ПРОГРАМА J6 – НЕ СЕ МЕНУВА

.

Програма J7 - J70 ОДРЖУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО се додава и гласи

- Поправка и тековно одржување (садење нови дрва)

500.000,00 ден.

- Субвенции за ЈП Комуналец

40 000.000,00 ден.

Вкупно J7 40.500.000,00 ден

Програма J80 ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, се менува и гласи :

1. Чистење на речни корита и канали

6.500.000,00 ден.

2. Рушење на објекти и дислоцирање на постоечка инфраструктура

500.000,00 ден.

Вкупно J80 7.000.000,00 ден.

Програма ЈА0 ИЗГРАДБА НА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ во потточка 2 „Изградба на објекти во енергетиката – јавно осветлување, точката по зборот „Градина,, се заменува со запирка и се додаваат зборовите „реализација (изградба) на нова трафостаница во населба Тризла, место викано „Три багреми,, и се сменува сумата

Вкупно 7.155.000,00 ден.

Вкупно ЈА0 8.955.000,00 ден.

ЈД0 ИЗГРАДБА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА УЛИЦИ И ОПШТИНСКИ ПАТИШТА се менува и гласи

ЈД0 1.1.*Техничка документација (подготвување проекти и ревизија)

ул.,„Кеј 1-ви Мај,,; ул. „Новопроектирана-кеј во УЕ20.УБ20.03; ул. Кеј 9ти Септември,,; булевар „Гоце Делчев,,; ул. „Трајко Николоски,,; мостови над градска река на улица „Трајко Николоски,, и на улица „Победа,,; ул. „Андон Слабејко,,; улици во инд. зона „Прилеп2,,; ул. „Целе Мавроски,,;ул.,„Боца Иваноска,,;ул.,„Пиринска „-крак,. ул. „Александар Македонски,, ул. „Мице Козар,,; ул. „Јоска Јорданоски,,; ул. „Бранко Секулоски,,;ул.,„Трајко Тарцан,, ул.,„Гога Димитриоски,, ул. „Леце Котески,,; ул. „Орде Чопела,,; Улица „Динара, Аце Мрчески, Славеј планина, Индустриска улица во УАЕ19, дел УБ 19/8, Цане Кузманоски,, и други улици во градот и населени места, општински пат до н.м. Марул; сообраќајни проекти за режим на сообраќај.

Вкупно: 5.000.000,00 ден.

1.2.* Одржување, рехабилитација и адаптација на улици и патишта

Тампонирање на улици и патишта, затворање на ударни дупки, тротоари и пешачки патеки и др, рехабилитација на улиците: „Мице Козар, Јоска Јорданоски, Бранко Секулоски-Белата, Трајко Тарцан „Андон Слабејко, Браќа Нунески, Ладо Лапецот, Пиринска, Февруарски поход, Наум Наумоски, Ристе Секирчанец и Вера Циривири,,

Вкупно: 40.000.000,00 ден.

1.3.* Надомест за одземен имот

Ул.,„Кеј 1-ви Мај,,; ул.,„Гоце Делчев,,-крак; Ул. „Победа,,; ул. „Новопроектирана-кеј во УЕ20.УБ20.03; ул.,„Боца Иваноска,, Ул. „Новопроектирана-1,, во УЕ 1и2, дел од УБ 1.4и2.4; Ул.,„Стеван Забрчанец,,; Ул.,„Цане Илиески,,-крак; ул.,„Орде Тутески,,-крак (КП бр.14712-дел);ул.,„Јоска Јорданоски,,кп бр..... ул. во н.м. Големо Коњари; Ул.,„Браќа Миладиновци,,; Ул.,„Велко Јанкулоси-Стариот,,-дел ; ул.,„Кеј 9 септември,,-крак (кп.бр.17961-дел) ; ул.,„Пиринска,,-крак, ул.ПР11-дел во УЕ6-УБ 6.01 и др.

Вкупно: 6.000.000,00 ден.

Вкупно ЈД0 51.000.000,00 ден.

Програма ЈД А 1.* Изградба, реконструкција и рехабилитација на улици и патишта се менува и гласи:

Ул. во инд. зона „Прилеп1,,,-500м; Улица,„Кеј 1-ви Мај,,,-1000м; Ул.,„Трајко Николоски,,,-400м; Улица „Кеј „9-ти Септември,,,-300м; Ул.,„Победа,,,-100м; Ул. „Славеј планина,, - 300м; ул. „Ножот,,,-500м;ул.,„Боца Иваноска,,,-100м. Ул. „Киро Базеркоски,,,-200м;ул.,„Крушевска Република,, 100м. Ул.,„Блаже Иваноски,,,-250м; ул.,„Цане Коњарец,,,-100, Ул.,„Кордун-150м; Ул. „Архимедова,,-крак-150м; Ул. новопроектирана-кеј во УЕ20.УБ20.03-300м; Ул.,„Александар Македонски,,,-500м; Ул. „Гога Ацев Симоновски-200м; ул.,„Дабнички Завој,,300м; Ул. „Кузман Јосифоски,,-крак-100м; Ул. „Булевар Гоце Делчев,,,-600м; Ул.,„Гога Димитриоски,,,-400м;ул. „Ило Попадинец,,,-200м;ул.,„Орде Чопела,,,-100 м.; ул.,„Леце Котески,,,-300м.; ул.,„Целе Мавроски,,,-

300м; ул. во Инд.зона „Прилеп 2,, - 400 м; ул. „Динара-200,, ул. Аце Мрчески-200,, Индустриска улица во УАЕ19, дел УБ 19/8-300,, Цане Кузманоски-300; и други улици во градот и населени места .

(Развојна програма) Вкупно ЈДА : 40.000.000,00ден.

Програмата ЈГО ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ, се менува со тоа што :

- во потточка 3 „Елаборати за хидрогеолошки испитувања со цел изнаоѓање нови изворишта на вода,, се додаваат се зборовите „Во селата: Големо Коњари, Мало Коњари, Тополчани, Канатларци, Ерековци, Чипигово и Кадино Село,и се сменува сумата на средства 2 000.000,ден.

Вкупно ЈГО 3.800.000.00 ден.

ПРОГРАМА ЈЛО ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И ПРОЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ, се менува и гласи

- изготвување на проктна документација 1
600.000,ден.

- изработка на ревизии на проктна документација
200.000,ден.

Проктна документација Вкупно: 1
800.000,ден.

ПРОГРАМА ЈЛО ИЗГРАДБА НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЈА, се менува и гласи

4 000.000,ден.

Вкупно ЈЛО 5.800.000.00 ден.

ПРОГРАМА ЈЛО ИЗВЕДБА НА ПРОЕКТИ, се менува и гласи

- во насловот по зборот „проекти,, се додаваат зборовите „други комунални услуги (капитални расходи),,
- се бришат зборовите „Пешачки мостови на Градска река и Дабнички канал,, и на нивно место се пишуваат зборовите „Кофинансирање на реализацијата на проектор за „Старата Прилепска чаршија,, и локалитетот „Вештачко езеро,,
- Се сменува вкупната сума

Вкупно ЈЛО 6.000.000.00 ден.

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ:

1. За спроведување на оваа Програма, надлежен е Градоначалникот на Општина Прилеп.
2. Програмата влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Прилеп.

Број 09-3151/18
30.08.2018 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп („Службен гласник на Општина Прилеп“ бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.262/1-КО БЕРОВЦИ, НА БАРАЊЕ ОД БОГОЈОСКИ ХРИСТО

ЗАКЛУЧОК

1. Одлуката за утврдување услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.262/1-КО Беровци, на барање од Богојоски Христо, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 – 3153/18
30.08.2018 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 30.08.2018 година, донесе:

ОДЛУКА

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.262/1-КО Беровци, на барање од Богојоски Христо
член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.262/1-КО Беровци.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 09-3151/19
30.08.2018 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.3220-КО ОРЕОВЕЦ, НА БАРАЊЕ ОД ВЕЦЕСКИ ЗОРАН

1. Одлуката за утврдување услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.3220-КО Ореовец, на барање од Вецески Зоран, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 – 3153/19
30.08.2018 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 30.08.2018 година, донесе:

ОДЛУКА

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши

проширување на планскиот опфат и
вклопување на бесправниот објект на КП
бр.3220-КО Ореовец, на барање од Вецески
Зоран
член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за
донесување на урбанистичко планска
документација со која ќе се изврши
проширување на планскиот опфат и
вклопување на бесправниот објект на КП
бр.3220-КО Ореовец.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден
од денот на објавувањето во "Службен гласник
на Општина Прилеп".

Број 09-3151/20
30.08.2018 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локалната самоуправа ("Службен
весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од
Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник
на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и
11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп,
донесе:

ЗАКЛУЧОК

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА
ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ НА
БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.4060/1-КО
ВАРОШ, НА БАРАЊЕ ОД ГРАШКОСКИ
ЖИВКО**

1. Одлуката за утврдување услови за
донесување на урбанистичко планска
документација со која ќе се изврши
проширување на планскиот опфат и
вклопување на бесправниот објект на КП
бр.4060/1-КО Варош, на барање од Грашкоски
Живко, се објавува во "Службен гласник на
Општина Прилеп".

Број 08 – 3153/20
30.08.2018 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 10 став 4, член 11
став 1, член 13 од Законот за постапување со
бесправно изградени објекти ("Службен весник
на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и
член 2 од Правилникот за стандарди за
вклопување на бесправни објекти во

урбанистичко планска документација
("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и
162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за
локалната самоуправа ("Службен весник на
РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од
Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник
на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и
11/2008) Советот на Општина Прилеп на
седницата одржана на 30.08.2018 година,
донесе:

ОДЛУКА

за утврдување исполнети услови за
донесување на урбанистичко планска
документација со која ќе се изврши
проширување на планскиот опфат и
вклопување на бесправниот објект на КП
бр.4060/1-КО Варош, на барање од Грашкоски
Живко

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за
донесување на урбанистичко планска
документација со која ќе се изврши
проширување на планскиот опфат и
вклопување на бесправниот објект на КП
бр.4060/1-КО Варош.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден
од денот на објавувањето во "Службен гласник
на Општина Прилеп".

Број 09-3151/21
30.08.2018 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локалната самоуправа ("Службен
весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од
Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник
на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и
11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп,
донесе:

ЗАКЛУЧОК

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ
НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ
ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И
ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА
КП БР.359-КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД
ПЕТРЕСКИ БЕНИ**

1. Одлуката за утврдување услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.359-КО Прилеп, на барање од Петрески Бени, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 – 3153/21
30.08.2018 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 30.08.2018 година, донесе:

ОДЛУКА

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.359-КО Прилеп, на барање од Петрески Бени
член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.359-КО Прилеп.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 09-3151/22
30.08.2018 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.381-КО БЕРОВЦИ, НА БАРАЊЕ ОД СНЕЖАНА АЦЕСКА

1. Одлуката за утврдување услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.381-КО Беровци, на барање од Снежана Ацеска, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 – 3153/22
30.08.2018 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 30.08.2018 година, донесе:

ОДЛУКА

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.381-КО Беровци, на барање од Снежана Ацеска

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.381-КО Беровци.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 09-3151/23
30.08.2018 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ
НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ
ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И
ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА
КП БР.2363/1-КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД
СТЕВАНОСКИ ДАРКО**

1. Одлуката за утврдување услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2363/1-КО Прилеп, на барање од

Стеваноски Дарко, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 – 3153/23
30.08.2018 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 30.08.2018 година, донесе:

ОДЛУКА

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2363/1-КО Прилеп, на барање од Стеваноски Дарко

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2363/1-КО Прилеп.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 09-3151/24
30.08.2018 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНА
НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ
ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА
ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ НА
БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.2887/9-КО
ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД ЈОСКОСКИ БОРКА

1. Одлуката за измена на Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на неправниот објект на КП бр.2887/9-КО Прилеп, на барање од Јоскоски Борка, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 – 3153/24
30.08.2018 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со неправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на неправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 30.08.2018 година, донесе:

ОДЛУКА
измена на Одлуката за утврдување исполнети
услови за донесување на урбанистичко планска
документација со која ќе се изврши
проширување на планскиот опфат и
вклопување на неправниот објект на КП
бр.2887/9-КО Прилеп, на барање од Јоскоски
Борка

член 1

Во Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на неправниот објект на КП бр.2887/9-КО Прилеп, на барање од Јоскоски Борка, бр.09-1667/17 од 04.05.2018 година се врши измена во насловот на истата, така што зборовите „на барање од Јоскоски Борка,, се заменуваат со зборовите „на барање од Јоскоски Гоце,,.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 09-3151/25
30.08.2018 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНА
НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕТИ
УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ
ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ
ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ
ОБЈЕКТ НА КП БР.579 И 618 КО ДРЕН, НА

**БАРАЊЕ ОД ДИМЕСКИ ДАРКО И ПАЈМАКОСКИ
ПЕТАР**

1 . Одлуката за измена на Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.579 и 618 КО Дрен, на барање од Димески Дарко и Пајмакоски Петар, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 – 3153/25
30.08.2018 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 30.08.2018 година, донесе:

ОДЛУКА

за измена на Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.579 и 618 КО Дрен, на барање од Димески Дарко и Пајмакоски Петар

член 1

Во Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.579 и 618 КО Дрен, на барање од Димески Дарко и Пајмакоски Петар, бр.09-2514/6 од

04.07.2018 година се врши измена во истата, така што зборовите „ КП бр.579,, се заменуваат со зборовите „ КП бр.597,,.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 09-3151/26
30.08.2018 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНИТЕ СМЕТКИ НА ООУ
"ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" –ПРИЛЕП, ЗА 2017 ГОДИНА**

1 . Одлуката за усвојување на годишните сметки на ООУ "Гоце Делчев" –Прилеп, за 2017 година,се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 – 3153/26
30.08.2018 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002), а во врска со член 126 став 1 алинеа 6 од Законот за основното образование ("Службен весник на Република Македонија" бр. 103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15 и 98/15) и член 26 став 1 точка 32 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 30.08.2018 година, донесе:

ОДЛУКА

за усвојување на годишните сметки на
ООУ "Гоце Делчев" -Прилеп, за 2017 година

член 1

Се усвојуваат годишните сметки на ООУ
"Гоце Делчев" -Прилеп, за 2017 година.

член 2

Одлуката да се достави до ООУ "Гоце
Делчев" -Прилеп, Градоначалникот и архивата
на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден
од денот на објавувањето во "Службен гласник
на Општина Прилеп".

Број 09-3151/27
30.08.2018 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локалната самоуправа ("Службен
весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од
Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник
на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и
11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп,
донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ
НА ЧЛЕН ВО НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ЈКП
„ПАЗРИ” - ПРИЛЕП

1. Решението за разрешување и именување
на член во Надзорниот одбор на ЈКП „Пазри” -
Прилеп, се објавува во "Службен гласник на
Општина Прилеп".

Број 08 – 3153/27
30.08.2018 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

АКТИ ОД ГРАДОНАЧАЛНИК

Врз основа на член 36 став 1 точка 5 од
Законот за локална самоуправа ("Службен
весник на РМ" бр.5/2002), член 17 од Законот за
јавните претпријатија ("Сл.весник на РМ"
бр.38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007,
83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014,
138/2014, 25/2015, 61/2015, 39/2016), член 26
став 1 точка 29 од Статутот на Општина Прилеп
(Службен гласник на Општина Прилеп
бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на
Општина Прилеп на седницата одржана на
30.08.2018 година, донесе:

РЕШЕНИЕ

за разрешување и именување на член во
Надзорниот одбор на ЈКП „Пазри” Прилеп

1.Со ова Решение се разрешува
Александар Секулоски од член во Надзорниот
одбор на ЈКП „Пазари” Прилеп врз основ на
негова неотповиклива оставка бр.09-2665/1 од
19.07.2018 година.

2.Се именува Марина Ѓорѓиоска Јовческа
и мандатот на именуваната трае до истекот на
мандатот на именуваните членови на НО на
ЈКП „Пазари” Прилеп согласно решение бр.35 –
2484/6 од 14.12.2017.

3.Решението да се достави до
разрешениот и именуваната, ЈКП
„Пазари” Прилеп, Градоначалникот и архивата
на Општина Прилеп.

4.Ова Решение влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во "Службен
гласник на Општина Прилеп".

Број 09-3151/28
30.08.2018 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Миле Талевски



Општина Прилеп
Локална самоуправа
Municipality of Prilep
Local government

Врз основа на член 21 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на РМ бр.199/2014, 44/2015, 193/2015, 31/2016 и 163/2016), Комисијата за урбанизам од член 23, формирана од Градоначалникот на Општина Прилеп со Решение број 08-172/1 од 18.01.2018год. ја донесува следната:

ОДЛУКА

За организирање на Јавен повик за доставување на иницијативи за изработка на Урбанистички планови

член 1

Со оваа одлука се организира Јавен повик согласно со член 21 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на РМ бр. 199/2014, 44/2015, 193/2015, 31/2016, 163/2016 и 64/2018), во третиот квартал од 2018год.

член 2

Соопшението за организирање на Јавниот повик ќе биде објавено во јавно гласило и на интернет страната на Општина Прилеп, www.prilep.gov.mk, на огласна табла во општината, во информацискиот систем е-урбанизам и преку објава во службеното гласило на општината.

член 3

Јавниот повик ќе трае од 07.09.2018 до 07.10.2018год. – 31 дена, сметано од објавата во јавните гласила од член 2 од оваа одлука.

член 4

Предмет на јавниот повик е доставување на иницијативи од сите заинтересирани физички и правни лица за изработка на нови Урбанистички планови, изменување и дополнување на постоечките Урбанистички планови или урбанистичко планска документација.

член 5

Прифатените иницијативи од Јавниот повик ќе бидат вградени во Програмата за изработка на урбанистички планови на територијата на Општина Прилеп за 2018год., како документација финансирана од подносителите правни или физички лица.

член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен гласник на Општина Прилеп"

Број 08-3278/1

08.09 2018, Прилеп



06-NBM-02



Општина Прилеп
Локална самоуправа
Municipality of Prilep
Local government

Вра основа на член 21 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на РМ бр. 199/2014, 44/2015, 193/2015, 31/2016, 163/2016 и 64/2018), Градоначалникот на Општина Прилеп го донесува следното:

СООПШТЕНИЕ

Се известуваат граѓаните и правните лица на територијата на Општина Прилеп, дека се распишува:

Јавен повик за доставување на иницијативи за изработка на Урбанистички планови

Јавниот повик се распишува согласно на член 21 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на РМ бр. 199/2014, 44/2015, 193/2015, 31/2016, 163/2016 и 64/2018), во третиот квартал од 2018год.

- Во период од 31 ден, сите заинтересирани физички и правни лица треба да достават иницијативи за изработка на Урбанистички планови од членот 7 од Законот за просторно и урбанистичко планирање.
- Предмет на иницијативите може да биде донесување на нов Урбанистички план или изменување и дополнување на постоечки Урбанистички план или Урбанистичко-планска документација со конкретен предлог од подносителот на иницијативата.
- Јавниот повик ќе трае од 07.09.2018 до 07.10.2018год. – 31 дена, сметано од објавата во дневното гласило.
- Јавниот повик ќе биде објавен на интернет страната на Општина Прилеп, www.prilep.gov.mk, на огласна табла во општината, во информацискиот систем е-урбанизам и преку објава во службеното гласило на општината.
- Заинтересираните правни и физички лица иницијативите да ги достават во писмена форма преку архивата на Секторот за урбанизам и заштита на животната средина при Општина Прилеп или во електронска форма преку информацискиот систем е-урбанизам во определениот рок.
- За сите прифатени иницијативи подносителите ќе бидат информирани во писмена форма или во електронска форма преку информацискиот систем е-урбанизам во рок од 15 дена од истекот на рокот за поднесување на иницијативи.
- Прифатените иницијативи од Јавниот повик ќе бидат вградени во Програмата за изработка на урбанистички планови на територијата на Општина Прилеп за 2018год.
- Средствата за прифатените иницијативи за изготвување на потребната документација треба да ги обезбедат подносителите на иницијативите – правни или физички лица.

Број 02-3278/1

06. 09 2018год.,
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
На Општина Прилеп
Илија Јованоски

ОБ-НВМ-02

СОДРЖИНА

1. Квартален Извештај за извршување на Буџетот на Општина Прилеп за втор квартал од 2018 година.....	стр.2
2. Одлука за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈП за ПУП Прилеп за период од 01.04.2018 година до 30.06.2018 година.....	стр.19
3. Одлука за усвојување на измените и дополнувањата на Финансискиот план со планираните инвестиции за 2018 година, на ЈП за ПУП Прилеп.....	стр.19
4. Одлука за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈОУ Дом за стари лица „Киро Крстески-Платник“- Прилеп за период од 01.04.2018 година до 30.06.2018 година.....	стр.20
5. Одлука за давање согласност на Одлуката за отуѓување на расходовани основни средства на ЈОУ Дом за стари лица Киро Крстески-Платник Прилеп.....	стр.21
6. Одлука за давање согласност на Годишниот план за измена и дополнување на Годишниот план за вработување во 2018 година, во ЈКП „Комуналец,“-Прилеп.....	стр.21
7. Заклучок за усвојување на Збирниот Извештај за проценетата штета на подрачјето на Општина Прилеп, настаната од невремето на ден 09.07.2018 година.....	стр.22
8. Одлука за давање на согласност на ЕЛС Општина Прилеп да добие банкарска гаранција во една од комерцијалните банки, со цел учество на иден јавен конкурс за изнајмување под закуп на деловен објект наменет за детска градинка во Општина Прилеп.....	стр.22
9. Одлука за давање согласност за намената на инвестицијата за проектот „Реконструкција на општински пат Л6001955 24 2-ра фаза, од н.м. Волково до н.м. Прилепец“.....	стр.23
10. Одлука за утврдување на приоритет на проектот „Реконструкција на општински пат Л6001955 24 – 2-ра фаза од н.м. Волково до н.м. Прилепец“.....	стр.24
11. Одлука за давање согласност за намената на инвестицијата за проектот „Изработка на урбанистички планови за 30 села во Општина Прилеп“.....	стр.24
12. Одлука за утврдување на приоритет на проектот „Изработка на урбанистички планови за 30 села во Општина Прилеп“.....	стр.25
13. Одлука за давање согласност за намената на инвестицијата за проектот „Реконструкција на општински пат Л6001955 24 – 3-та фаза, од н.м. Прилепец до Манастир Св. Никола“.....	стр.26
14. Одлука за утврдување на приоритет на проектот „Реконструкција на општински пат Л6001955 24 – 3та фаза од н.м. Прилепец до Манастир Св. Никола“.....	стр.26
15. Оперативна Програма за организирање и функционирање на зимската служба на подрачјето од Општина Прилеп, за сезоната 2018/2019.....	стр.27
16. Програма за измена и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на територијата на Општина Прилеп за 2018 година.....	стр.35
17. Програма за изменување и дополнување на Програмата за уредување на градежно земјиштето на подрачјето на Општина Прилеп за 2018 година.....	стр.37
18. Одлука за утврдување услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.262/1-КО Беровци, на барање од Богојоски Христо.....	стр.42
19. Одлука за утврдување услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.3220-КО Ореовец, на барање од Вецески Зоран.....	стр.43
20. Одлука за утврдување услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.4060/1-КО Варош, на барање од Грашкоски Живко.	стр.43
21. Одлука за утврдување услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.359-КО Прилеп, на барање од Петрески Бени.....	стр.44
22. Одлука за утврдување услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.381-КО Беровци, на барање од Снежана Ацеска.....	стр.45
23. Одлука за утврдување услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2363/1-КО Прилеп, на барање од Стеваноски Дарко.	стр.45
24. Одлука за измена на Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2887/9-КО Прилеп, на барање од Јоскоски Борка.....	стр.46

25. Одлука за измена на Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.579 и 618 КО Дрен, на барање од Димески Дарко и Пајмакоски Петар.....стр.47
26. Одлука за усвојување на годишните сметки на ООУ “Гоце Делчев” –Прилеп, за 2017 година.....стр.48
27. Решение за разрешување и именување на член во Надзорниот одбор на ЈКП,,Пазри”Прилеп.....стр.48

ИЗДАВА : Општина Прилеп

ГЛАВЕН И ОДГОВОРЕН УРЕДНИК: Илија Јованоски -Градоначалник на Општина Прилеп

ДИЗАЈН И КОМПЈУТЕРСКА ОБРАБОТКА: Горица Чатлеска

ПЕЧАТИ: Одделение за правни и општи работи. Тираж: 50 примероци